



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 5 октомври 2000
Скопје
Број 80 Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

2783.

Врз основа на член 11, став 1 точка 2 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.09.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕОБРАЗБА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ ВО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за преобразба на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје во акционерско друштво во државна сопственост, УО бр. 02-2806/18/3 од 30.05.2000 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие "Електростопанство на Македонија" - Скопје, на седницата одржана на 30.05.2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2909/1 Претседател на Владата
19 септември 2000 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

36.

Врз основа на член 4 став 2, член 19 став 2 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 9/97) и член 28 став 1 алинеја 2 од Статутот на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, Управниот одбор на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, на седницата одржана на 30.05.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕОБРАЗБА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ ВО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Постојното Јавно претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје, регистрирано кај Основниот суд Скопје I - Скопје Трег. 1363/97 од 08.08.1997 година се преобразува во Акционерско друштво во државна сопственост.

Член 2

Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува во правниот промет под фирма: Акционерско друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија", во државна сопственост, Скопје (во натамошниот текст: Друштво).

Скратена ознака на фирмата во правниот промет е: АД "Електростопанство на Македонија", Скопје.

Во правниот промет со странство фирмата на Друштвото гласи: Electric Power Company of Macedonia for Power Generation, Transmission and Distribution, stock exchange company - Skopje.

Скратена ознака на фирмата е: "Electric Power Company of Macedonia", stock exchange company - Skopje.

Друштвото има ознака која гласи: "ЕСМ".

Подружниците, како делови на Друштвото, ќе работат и ќе учествуваат во правниот промет под фирмата на Друштвото.

Член 3

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул. "11 Октомври" бр. 9.

Член 4

Во рамките на предметот на работењето, Друштвото ќе ги врши дејностите регистрирани во Основниот суд Скопје I во Скопје, и тоа:

40.10	Производство и дистрибуција на електрична енергија
40.10/1	Производство на хидроелектрична енергија
40.10/2	Производство на термоелектрична енергија
40.10/3	Производство на друг вид енергија
40.10/4	Пренос на електрична енергија
	Транзит на електрична енергија
40.10/5	Трговија со електрична енергија
	Дистрибуција на електрична енергија
64.20	Телекомуникациски услуги
40.20	Мобилни телекомуникациски услуги
40.30	Производство на гас и дистрибуција на гасовити горива преку главните цевки
41.00	Снабдување со пареа и топла вода
	Собирање, пречиштување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода
02.01	Одгледување, користење и заштита на шуми
05.01	Улов на риба
14.50	Вадење на други руди и камен, неспомнати на друго место
23.20	Производство на нафтени деривати
27.51	Леене на железо
28.11	Производство на метални конструкции и делови на конструкции
28.62	Производство на алати
28.75	Производство на други фабрикувани метални производи, неспомнати на друго место
29.52	Производство на машини за рудници, каменомери и градежништво
31.20	Производство на опрема за дистрибуција на електрична енергија и контролна опрема
45.12	Пробно дупчење и сондирање
45.21/2	Изградба на објекти на нискоградба
45.22	Подигање и монтажа на покривни конструкции
45.31	Поставување електрични инсталации и прибор
50.20	Одржување и поправка на моторни возила
51.21	Трговија на големо со житарици, семе и добиточна храна
51.42/2	Трговија на големо со обувки

51.43	Трговија на големо со електрични апарати за домаќинствата и радио и телевизиски уреди
51.47	Трговија на големо со друга стока за домаќинствата
52.12	Друга трговија на мало во продажници со мешовита стока
52.45	Трговија на мало со апарати за домаќинствата, радио и телевизиски уреди
52.72/1	Поправка на електрични апарати за домаќинството
52.72/2	Поправка на радио и тв апарати, телефонски апарати и уреди
55.11	Хотели и мотели со ресторан
60.21	Превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски
60.24	Превоз на стоки во друмскиот сообраќај
63.11	Претовар на товар
63.40	Активности на други посредници во сообраќајот
72.30	Обработка на податоци
73.10/1	Истражување и експериментален развој во природните науки
74.20/2	Проектирање
74.20/3	Инженеринг
74.20/4	Пример на земјиште

Член 5

Основната главница на Друштвото е имотот на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје.

Член 6

Органи на Друштвото се:

- управен одбор,
- генерален директор,
- заменик на генералниот директор, и
- надзорен одбор.

Член 7

Со Друштвото управува Управен одбор од тринаесет члена, од кои Владата на Република Македонија именува 9 члена, а 4 члена се од редот на вработените.

Членовите на Управниот одбор ги именува Владата на Република Македонија со својот акт.

Мандатот на членовите на Управниот одбор е 4 години.

Член 8

Со работата на Друштвото раководи генерален директор што го именува, односно разрешува Владата на Република Македонија со свој акт.

Во Друштвото има заменик на генералниот директор што го именува, односно разрешува Владата на Република Македонија со свој акт.

Генералниот директор и заменикот на генералниот директор се именуваат со мандат од 4 години.

Член 9

За генерален директор на Друштвото се именува д-р Горан Рафајловски, дипломиран електроинженер.

За заменик на генералниот директор на Друштвото се именува Реџеп Усеини, дипломиран електроинженер.

Член 10

Надзорниот одбор се состои од 5 члена кои ги именува Владата на Република Македонија со свој акт.

Член 11

До конституирањето на Друштвото, постојните органи на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје ќе ги вршат работите на Друштвото.

До конституирањето на Друштвото, ќе се применуваат одредбите на Статутот и општите акти на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје кои не се во спротивност со оваа одлука.

Член 12

Со статутот на Друштвото поблиску ќе се уредат фирмата и седиштето; предметот на работењето на Друштвото, износот на основната главнина, номиналниот износ на акциите, бројот на акциите од секој номинален износ, во случај на издавање на повеќе видови и родови на акции и видовите и родовите на акциите, како и бројот на акциите кои биле издадени во соодветен вид и род, бројот на членовите на органот на управување и на надзорниот одбор како и други прашања од значење за Друштвото.

Статутот на Друштвото ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 13

Средствата, правата, обврските и работниците на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје, со денот на влегувањето во сила на оваа одлука ги презема Друштвото.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

УО бр. 02-2806/18/3

30 мај 2000 година

Скопје

Претседател,

дипл.ел.инж. Лазар Поп Лазаров, с.р.

37.

Врз основа на член 28 од Статутот на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, Управниот одбор на седницата одржана на 29. 02. 2000 година донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ТЕХНОЛОШКА ПАРЕА ВО ПОДРУЖНИЦА "ЕНЕРГЕТИКА" - СКОПЈЕ

1. Цената на технолошка пареа што ја произведува Подружница "Енергетика" - Скопје во состав на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје се определува на 1.200,50 денари по тон.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

УО бр. 02-960/15/9

29 февруари 2000 година

Скопје

Претседател,

дипл.ел.инж. Лазар Поп Лазаров, с.р.

38.

Врз основа на член 28 од Статутот на ЈП "Електростопанство на Македонија" - Скопје, Управниот одбор на седницата одржана на 29. 02. 2000 година, донесе

ЦЕНОВНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ИСПОРАКА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Во Ценовникот за испорака на топлинска енергија ("Сл. весник на РМ" бр. 51/97 и 26/99) се вршат следните измени и дополнувања:

Точката 2 од Ценовникот се менува и гласи:

Ред. бр.	Опис	Един. мера	Цена денари
2.	Деловен простор		
	а) паушална наплата	MW	2.705.591,09
	б) наплата по мерач		
	- топлинска моќност	MW	579.916,95
	- испорачана енергија	MWh	1.632,30

Точката 3 од Ценовникот се менува и гласи:

Ред. бр.	Опис	Един. мера	Цена денари
3.	Училишта од основно и средно образование		
	а) паушална наплата	MW	1.505.159,69
	б) наплата по мерач	MW	380.250,93
	- топлинска моќност	MWh	1.356,88
	- испорачана енергија		

Овој ценовник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

УО бр. 02-960/15/8
29 февруари 2000 година Претседател,
Скопје дипл.ел.инж. Лазар Поп Лазаров, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Основниот суд Скопје I - Скопје, заведен е спор за утврдување на право на сопственост на кука, по тужба на тужителите Стојановска Љубица од с.Јурумлери, Скопје, Стојановски Благоја, Стојановски Раде, Стојановски Велче и Даница Крстева сите од Скопје, и Ленче Сокич Таса Југович и Вера Вулама сите од Канада, преку полномошникот адвокатот Владимир Стефановски од Скопје, против тужената Алиева Ејрета со непозната адреса на живеење.

На тужената и се поставува привремен застапник и тоа адвокатот Бранко Костовски, бул."Јане Сандански" бр. 22/1, Скопје, кој ќе ја застапува тужената се додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред судот, или додека ЦСР не го извести судот дека на тужената и поставил старател.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, X. П.бр. 1138/00. (38006)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Основниот суд Скопје II - Скопје, како првостепен парничен суд и тоа со судијата Лидија Тасевска како претседател на советот постапувајќи во правната работа за развод на брак, по тужба на тужителката Демир Имирзат сега во Италија, застапувана преку полномошникот адвокатот Жарко Митиќ од Скопје, против тужениот Демир Решат сега во Италија со непозната адреса на живеење.

На тужениот му се поставува привремен застапник и тоа адвокатот Венцислав Крчински ул."Рајко Жинзифов" бр. 49 а, Скопје, кој ќе го застапува тужениот додека тој или негов полномошник не се појават пред судот, или додека ЦСР не го извести судот дека на тужениот му поставил старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII. П.бр. 1886/00. (38001)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Незири Валдет од Гостивар, против тужената Асани Ејрета од Гостивар, сега со непозната адреса во Швајцарија.

На тужената и се определува привремен застапник и тоа Алији Елјеса стручен соработник при Основниот суд во Гостивар, кој ќе ја застапува во текот на постапката.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 649/2000.

(37854)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води постапка за физичка делба по предлог на предлагачот Наиповски Диљавер од Ку-

маново, ул."Димитрије Туцовиќ" бр. 17, против Зија Зулифовски од Куманово, ул."Димитрија Туцовиќ" бр. 17, на привремена работа во Швајцарија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавување на огласот да се јави во судот, да достави точна адреса или да назначи свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател и тоа Снежана Манева стручен соработник при Основниот суд во Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, ВПП.бр.47/2000.

(37855)

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ

Пред Основниот суд во Радовиш во тек е постапка за развод на брак по тужба на тужителката Стојанка Коцева од Радовиш, против тужениот Лазар Коцев со непозната адреса во Скопје. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја достави точната адреса на живеење. Во спротивно, судот му го поставува привремениот застапник Лимонка Долдурова стручен соработник при овој суд, која ќе го застапува тужениот во постапката.

Од Основниот суд во Радовиш, П.бр. 207/2000.

(37470)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16175/99, на регистарска вложка бр. 02027893?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за шпедиција, производство, посредување, трговија и услуги на големо и мало ДВА БРАТА Кулал и Шаип ДОО експорт-импорт Скопје, ул."Јужноморавски бригади" бр. 61-а, Скопје.

Содружници: Шаип Асим со стан на ул. "Јужноморавски бригади" бр. 61-а од Скопје.

Кулал Асим со стан на ул. "Хехлштрассе" 303, Бухалтерберг, 8004 Цирих - Швајцарија.

Дејности: 01.21, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 01.42, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.93, 15.94, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.15, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 24.30, 25.13, 25.21, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 28.22, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациона продажба, посредување и заста-

пување во меѓународниот промет, малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија, меѓународен транспорт на стоки и услуги, посредување во областа на туризмот (угостителство), меѓународна шпедиција и транспорт на патници и стока, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, превоз на стоки и патници во меѓународен патен сообраќај, комисиона продажба.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување Шаип Асим управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16175/99. (20966)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11394/99, на регистарска влошка бр. 020279447-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Авто такси АБ - КОС ТП Костадиновски Слободан Љубомир, ул. "Мите Богоевски" бр. 4/1, Скопје.

Основање на Авто такси АБ - КОС ТП Костадиновски Слободан Љубомир, ул. "Мите Богоевски" бр. 4/1, Скопје.

Основач е Костадиновски Љубомир од Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 4/1.

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица одговара лично со целокупниот свој имот и средства.

Управител е Костадиновски Љубомир - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11394/99. (20967)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7427/99, на регистарска влошка бр. 020239837-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Авто такси ЛИНА ТП Славески Југослав Благојче, ул. "Крсто Раковски" бр. 14, Скопје.

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Славески Благојче управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7427/99. (20968)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14518/99, на регистарска влошка бр. 020314377-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Авто такси КАНЗУР ТП Канзуров Алексо Коле, ул. "Локов" бр. 5/1-13.

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешнотрговскиот промет е Канзуров Коле - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14518/99. (20969)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12786/99, на регистарска влошка бр. 020314367-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Михајло Славко Димитриевски авто такси МИШЕ ТП ул. "Методија Митевски" бр. 12/2/2, Скопје.

Дејности: 60.22, 60.24.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Михајло Славко Димитриевски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12786/99. (20970)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15214/99, на регистарска влошка бр. 020268977-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар на Трговец поединец Селвер Демир Муртези Авто такси ФАТОН ТП, ул. "Финска 15" бр. 39, Скопје.

Основач Селвер Муртези со стан на ул. "Финска 15" бр. 39, Скопје.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување Селвер Муртези управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15214/99. (20972)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2026/2000, на регистарска влошка бр. 020281017-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕСО-ТРЕИД, Сања ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, бул. "Војводина" бб, Скопје.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги МЕСО-ТРЕИД, Сања ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, бул. "Војводина" бб, Скопје.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 70.31, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со соседните земји: Грција, Албанија, СР Југославија и Бугарија.

Овластување: Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Управител: Сања Колеска, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2026/2000. (20973)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 833/2000, на регистарска влошка бр. 020261617-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец-поединец Авто-такси КАНИ ТРЕЈД ТП Кирче Петар Тасев, ул. "Шидска" бр. 26/3-10, Скопје.

Основач: Кирче Тасев од Скопје.

Дејност: 60.22 - такси превоз.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Кирче Тасев - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 833/2000. (20974)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1896/2000, на регистарска влошка бр. 020268947-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП ШАКИ - превоз на патници со автобус линиски Шакир Јусуф Шакировски, ул. "Вашингтонска" бр. 85, Скопје.

Единствен содружник и управител е Шакир Шакировски од Скопје, со адреса на живеење: ул. "Вашингтонска" бр. 85.

Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.23 - превоз на патници во дружниот друмски сообраќај, слободен.

Трговецот поединец во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1896/2000. (20975)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14159/99, на регистарска влошка бр. 020256227-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар на ТП КИС 2000 - сендвичара Стојчева Никола Сузана, ул. "Маршал Тито" бр. 8, Демир Капија.

Дејности: 55.30/2 - услуги на други угостителски објекти.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Стојчева Сузана - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14159/99. (20976)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2219/2000, на регистарска влошка бр. 020316487-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец ПАЛМА бурегдија ТП Демири Хабиб Изет, ул. "Војдан Чернотрински" бр. 29, Скопје.

Назив: Трговец поединец ПАЛМА бурегдија ТП Демири Хабиб Изет.

Седиште: ул. "Војдан Чернотрински" бр. 29, Скопје.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 52.24, 52.27, 52.25.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување е Демири Изет од Скопје управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2219/2000. (20977)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1087/2000 од 13.09.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 862 Здружението на граѓани за едукација и развој на музичката култура "РОНДО" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "И.Л.Рибар" бр. 147, влез 1, стан 17.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Самардиски Горан од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развој на музичката култура и едукација на младите до 18 години, организирање настава и обука за сите видови музички инструменти, набавка на потребната музичка опрема за изведување на наставата, учество во преговори со владини и невладини институции и меѓународни организации како и учество на семинари заради стручно усовршување.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.09.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37964)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1094/2000 од 06.09.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 855 Македонско национално здружение за остеопороза со скратено име "МНЗО" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Водњанска" бр. 17.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател ас.др.Снежана Марковиќ Темелкова од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на усогласување на програмските активности во областа на борбата против остеопорозата во РМ, да се грижи за развивање и унапредување на степенот на едукација на лекарите кои работат со проблематиката и остеопорозата, организира семинари, предавања по активи на жени, учествува со статии на своите членови во дневни весници и неделни гласила, ги претставува и усогласува посебните, заедничките и општите интереси на членовите на здружението како и се грижи за обезбедување на потребните услови за нормална работа на здружението.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.09.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37965)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1084/2000 од 07.09.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 857 Здружението на граѓани Одбојкарски клуб "СТУДЕНТ ЈУНИОР" Скопје, со скратено име СК "СТУДЕНТ ЈУНИОР" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Пиринска" бб, барака 7.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Коста Костовски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на создавање услови за што поголем опфат на граѓаните, а особено пионерите, училишната и студентската младина за занимавање со одбојкарскиот спорт, да создава услови и работи за подигнување на квалитетна одбојка и постигнување да врши спортски резултати, со што ќе се афирмира клубот, градот Скопје, Република Македонија и пошироко, како и активно да учествува во спроведување на политиката и одбојкарскиот спорт и вкупниот спорт на ниво на град Скопје и Република Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.09.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37966)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1091/2000 од 11.09.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 858 Здружението на граѓани Центар за поддршка на граѓанското општество "СКОПЈЕ" со скратено име ЦПО "СКОПЈЕ" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Букурешка" бр. 51.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Главинац Еламинонда од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на промоција и развој на граѓанското општество и дијалог, залагање за владеење на правото и

заштита на правата на човекот и граѓанинот, развивање на меѓуетничка комуникација и толеранција, поддршка на развојот на невладиниот сектор, поттикнување и поддршка на регионална комуникација и соработка на невладините организации на Балканот и пошироко како и залагање во достапност до информациите и слобода на медиумите.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.09.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37968)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1098/2000 од 11.09.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 859 Национален Демократски форум со скратено име НДФ Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Маршал Тито" бр. 51/2.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Јанкилоска Гордана од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на афирмација на Р. Македонија како модерна, правна, демократска и социјална држава, поддршка и развој на младите лидери во Р. Македонија, развој на научна и едукативна соработка со другите организации, организирање семинари, средби, тренинг, курсеви со едукативен карактер како и духовна и интелектуална надградба на младиот човек.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.09.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37970)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1079/2000 од 07.09.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 856 Здружение на - увозници извозници и преработувачи на кафе "МАК - КАФЕ" Скопје, со скратено име Здружение "МАК - КАФЕ" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Македонија 19" бр. 10.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Перса Бошковска.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на остварување и усогласување на своите интереси и цели во областа на производството, преработувачката, дистрибуцијата и потрошувачката на кафе, посебно на специјални видови на кафе, вршење едукација и запознавање на пазарот со нови видови на кафе, организирање и покренување хуманитарни акции за помош на населението на териториите на неразвиените општини, како и загрозеното население во татковината, активна соработка со други, исти или сродни здруженија во земјата и странство, притоа вршејќи меѓусебна размена, организирање на едукативни предавања од областа на здружувањето, одржување семинари, курсеви и слично како и консултативна соработка со надлежните државни органи, консултантска соработка со инспекциските служби.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.09.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37971)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1067/2000 од 28.06.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 819 Здружение за развивање на уметноста и културната соработка "АРТ - МЕДИА" Скопје, со седиште во Скопје на Кеј "Димитар Влахов" бб.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Наташа Поплавска.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на стимулирање и поттикнување на проекти

во сферата на уметноста, културниот живот и културата воопшто, опфаќање на театар (балет, драма), видео, музика, ликовна уметност и литература, соработка со независни уметници и размена на искуства во областа на културата од другите земји во Европа и пошироко, организирање на културни манифестации, семинари и презентации на Македонската култура во Европа и пошироко, како и соработка со сродни здруженија од земјата, Европа и пошироко.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 28.06.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37972)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1097/2000 од 04.09.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 851 Здружение на радио такси "ПАНОРАМА" Скопје, со скратено име Здружение "ПАНОРАМА" Скопје, со седиште во Скопје на ул. Цветан Димов" бр. 2/2.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Петре Богески од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на усогласување на личните со заедничките интереси, унапредување на радио системот, унапредување на такси дејноста со користење на радио системот, унапредување на такси дејноста со користење на радио фреквенцијата, стручно усовршување на членовите на здружението, залагање на членовите на здружението такси превоз го вршат според заедничката утврдена тарифа, развивање на соработка со граѓаните, граѓанските и правни лица, претпријатија и други корисници на такси услугите, соработка со стопанска комора, органите на управата и други заинтересирани за унапредување на такси превозот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.09.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37973)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1081/2000 од 18.07.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 837 Здружение на граѓани за психофизички развој "ЕМАНУЕЛ" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Јуриј Гагарин" бр. 43-2/6.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Јовчевска Сузана од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на преземање и развивање на разновидни активности со кои се остваруваат и задоволуваат најразлични видови на психофизички цели во областа на здравството, спортот, образованието, културата, социјалната заштита и други области, развивање на хуманитарната свест и култура кај своите членови, грижа за развивање на здравствената, образовната, културната, хуманитарната дејност во Р. Македонија, да одржува врски со соодветни асоцијации во земјата и странство, одржување предавања, семинари, курсеви, психофизички вежби, консултации и слично, како и соработка со граѓаните и организациите од локално до меѓународно ниво.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 18.07.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37974)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1060/2000 од 05.09.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 853 Здружение на граѓани Боксерски клуб "ЦРНИЧЕ" Скопје, со скратено име БК "ЦРНИЧЕ" со седиште во Скопје на ул. "Рилски Конгрес" бр. 22 б.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Горан Атанасовски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирана активност за унапредување на боксерскиот спорт, стручно усовршување за поттикнување на правилниот психофизички развојот на своите членови, организирање на боксерски и други спорски натпревари, активно да учествува во работата на Боксерскиот сојуз на Р.Македонија како и да објавува и други работи за унапредување на боксерскиот спорт во Р.Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37975)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1092/2000 од 04.09.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 847 Здружението на граѓани Хуманитарна организација "РОМАНИ ТОПААНА" Скопје, со скратено име Х.О.Р.Т., со седиште во Скопје на ул. "376" бр. 108.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Бранко Димов од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување и развивање на хумани релации во социјалниот сектор на општеството, посредување и унапредување на човековите права во рамки на граѓанското општество, координирање на активностите на ромите во процесот на згрижување на хуманитарно згрижените лица од косовската криза, соработка со лични ромски организации и асоцијации во Европа и светот, организирање на нови фондови и своја фондација како и да ги штити интересите на своите членови и ќе им помага во нивниот развој.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.09.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37978)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1059/2000 од 03.07.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 820 Здружение на граѓани Боди билдинг - фитнес клуб "АНАСТАСИЈА" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Анкарска" бр. 23.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Гуроски Бобан од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на боди билдинг и фитнес активности преку систем за телесни вежби на човековата мускулатура заради правилна и здрава изградба на човечкото тело и одржување на здравјето на организмот, употреба на машините - справите и на телесните вежби за физикална терапија, грижа за здравјето на своите членови, организирање и учество на боди билдинг и фитнес натпревари во земјата и во странство, организирање семинари, трибини, предавања и слично собири како и соработка со други здруженија и спортски друштва и клубови во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.07.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37980)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг. бр. 1093/2000 од 30.08.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша под Рег. бр. 850 Сојуз на хуманитарни здруженија на граѓани "СОЛИДАРНОСТ" Скопје, со скратено име СХЗГ "СОЛИДАРНОСТ", со седиште во Скопје на ул. "Пајко Маало" бб.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Сејфула Бектеши.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на помагање на загрозуени лица како последица на природни непогоди, болести, воени дејствија, помагање на социјално загрозуени граѓани и нивните семејства, помагање на ромите во сите сегменти на

живеене, организирање на спортски и други видови дружења на социјално загрозуени деца, како и соработка со меѓународни хуманитарни организации, асоцијации, институции кои имаат исти цели.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 30.08.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37981)

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Јога друштво "ЈОГА КУТИР" - Скопје со седиште во Скопје со својство на правно лице од 02.06.1994 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Скопје I - Скопје под Рег. бр. 574 се запишува здружението на граѓани Јога друштво "ЈОГА КУТИР" Скопје, со седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 22, кое го застапува неговиот претседател Владимир Георгиев од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37879)

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика на Македонија, со скратено име ЕТАИ, Скопје со седиште во Скопје со својство на правно лице од 02.02.1981 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Скопје I - Скопје под Рег. бр. 852 се запишува Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика на Македонија, со скратено име ЕТАИ, Скопје со седиште во Скопје на ул. "Даме Груев" бр. 14 а, кое го застапува неговиот претседател Миле Станковски и генерален секретар Славица Настеска.

Барањето за промена на име на друштво за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика на Македонија, се уважува.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37976)

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Македонско фармацевтско друштво со седиште во Скопје со својство на правно лице од 26.11.1991 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 848 се запишува здружението на граѓани Македонско фармацевтско друштво, со седиште во Скопје на ул. "Вельо Влаховиќ" бр. 23/6, кое го застапува неговиот претседател доц.д-р Сузана Трајковиќ Јолевска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37869)

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани АИЕСЕК - Меѓународна организација за размена на студенти по економија и менаџмент - локален комитет, со скратено име АИЕСЕК - ЛК - Скопје со седиште во Скопје со својство на правно лице од 24.01.1991 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 834 се запишува здружението на граѓани АИЕСЕК - Меѓународна организација за размена на студенти по економија и менаџмент - локален комитет, со скратено име АИЕСЕК - ЛК - Скопје, со седиште во Скопје на Економскиот факултет - Скопје, ул. "Крсте Мисирков" бб, кое го застапува неговиот претседател Давчев Владимир.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37867)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I.Рег.Зг. бр. 73/2000 од 04.09.2000 година, во регистра-

рот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Асоцијацијата за едукација, култура и истражување на ромите и синтите од Скопје со седиште во Скопје, на ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 87/2/35, со подрачје на работа на градот Скопје како и на други места во Р. Македонија и надвор од неа.

Целите и задачите на асоцијацијата за едукација, култура и истражување на ромите и синтите се: да ја истражува, сочува и негува традиционалната култура на ромите и синтите во Р.Македонија, Балканот и пошироко, да работи едукативно, културно издигање на ромите преку организирање на семинари, трибини, истражувања, округли маси, конференции, курсеви, објавување на едукативни публикации како и други облици на културни активности, да се грижи за еколошката, животната и културна средина, културно и духовно поврзување и соработка на ромите и синтите што живеат во балканските земји и Европа, како и пошироко во светот, размена на меѓународни искуства и соработка на контакти со асоцијации во Европа и во светот, со кои имаат заеднички и слични цели, промовирање на истражувачки проекти поврзани со едукацијата и културата на ромите во РМ и надвор од неа, подобрување на едукацијата, здравствената и социјалната положба кај ромите и синтите, контакти со меѓународни организации и информирање на ромите за своите социјални и човекови права во демократското општество, организирање на меѓународни и регионални конференции чија цел е едукативниот и културниот развој на ромите, хуманитарни проекти, за хендикепирани и социјално загрозени роми од Скопје и пошироко издавање на шестмесечно списание, да соработува со едукативни културни и научни институции и установи (детски градинки, основни училишта, средни училишта, театри и сл.) во земјата и странство преку организирање проекти и друг вид на активности од областа на едукацијата, образованието и истражувањата на ромите, покренување иницијативи и давање предлози за доделување на општествени признанија, одликувања и награди по повод повидни настани и јубилеј во градот и пошироко на заслужни осведочени активности од полето на едукацијата и културата.

Со денот на запишувањето во регистарот асоцијацијата за едукација, култура и истражување на ромите и синтите - Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (36434)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I.Рег.Зг. бр. 261/99 од 18.02.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Карате клуб "СОКУТО" од с.Студеничани - Скопје, со седиште во с. Студеничани, Скопје.

Основните цели и задачи на карате клубот "СОКУТО" од с.Студеничани се: поттикнување, омасовување, развој и унапредување на карате клубот спортот, координирање и усогласување на програмските активности на членовите на клубот, води грижа за квалитетот на своите членови и нивно перманентно учество на сите карате натпревари и манифестации, води грижа за објектите во кои ја одвива својата основна дејност, тренинг, се грижи за унапредување на здравствената заштита на каратистите, врши и други работи кои се дозволени со закон, учествува и организира државни и меѓународни натпревари од пријателски и официјален карактер и развива соработка со сите карате клубови во државата.

Со денот на запишувањето во регистарот карате клубот "СОКУТО" с.Студеничани, Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (37616)

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 13/2000 од 25.09.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува Културно

уметничко друштво "НЕГОРЦИ" од Негорци, со седиште на ул. "Ристо Бојмалиев" бр. 78. Иницијатори за основање се:

Јованов Горѓи од Негорци, Василев Ристо од Негорци, Горѓиев Горѓе од Негорци, Узунво Венци од Негорци, Платански Јован од Негорци.

Лице овластено за застапување на здружението е лицето Платански Јован од Негорци.

Од Основниот суд во Гевгелија. (37428)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 31 за 2000 - та година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Организација на млади жени "ДЕМОС" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на здружението се подобрување на социјалниот статус на младите жени, организирање на хуманитарни активности меѓу жените, остварување на правата на жената, почитување на личноста на жената, нејзиниот интегритет и рамноправност на половите, унапредување на положбата на жената, поголемо работно ангажирање на жената, афирмирање на културата на живеење, здружување во сојузи на меѓународни здруженија и други цели и задачи.

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. "Пиринска" бр. 38.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Христина Јованоска - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (37417)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 14/2000 се запишува основање на здруженија Друштво на Власи "ЈАНКО МИХАЈЛОСКИ" - Јанчица од Кичево, со седиште во Кичево.

Лицата кои се овластени да го застапуваат здружението Друштво на Власи "ЈАНКО МИХАЈЛОСКИ" - Јанчица од Кичево се: Димитриевиќ Горѓе претседател на друштвото и Бајрактаревиќ Слободан потпретседател на друштвото.

Основни цели и задачи на здружението на граѓани и фондации Друштво на Власи "ЈАНКО МИХАЈЛОСКИ" Јанчица од Кичево се на културен, научнообразовен, социјално хуманитарен и друг начин.

Друштвото преку своите членови преку лигата на Власите на Македонија и преку соработка со другите асоцијации и преку светската лига на Власите ќе го негува и унапредува влашкиот јазик, култура, историја и обичаите на влашкиот етнос, да учествува во општествениот живот по прашања кои се од витален интерес за заштита на националниот идентитет на власите, а кои се загарантирани со Уставот на РМ и другите меѓународни стандарди, да покренува иницијативи пред научно културните институции на РМ за расветлување и осознавање на историјата на власите на РМ и пошироко, да го негува и развива заедништвото и добрите маѓународни односи со сите националности кои живеат на овие простори, ќе се залага и за други прашања кои се од заеднички интерес на власите од општина Кичево, ќе се ангажира да нејзините членови на разни културно уметнички манифестации, фестивали и друг вид приредби од ваков и сличен карактер.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.09.2000 година.

Од Основниот суд во Кичево. (38002)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 121/2000 од 14.09.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот ДПТУ "ПОПЕЦО" ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (37852)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 132/2000 од 18.09.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот ПУУТ "ФИЛО - ТЕХНА" увоз-извоз од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (37853)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 97/2000 од 27.09.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот ДТ на големо и мало "ИВАЛ" јтд Блаже Тодоров и други од Радовиш, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (38008)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 226/99 од 26.09.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот ПППУ "ВЗ - КОМПАНИ" ДОО увоз-извоз од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (38009)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 137/2000 од 27.09.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот ПППС "ВЕНУС" увоз-извоз од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (38010)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 135/2000 од 26.09.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот ЗЗ "РИЧАНКА" од с.Рич, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (38011)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 127/2000 од 14.09.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот ДПУТ "ТАЊА" ДООЕЛ од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (38012)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 219/00 од 26.09.2000 година, над ТП Благој Ристо Талевски "КРТ" од с.Новаци, дејност - трговија, жиро сметка 40300-601-85824 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (38005)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 218/00 од 26.09.2000 година, над ПП "ЕМ - ТИ - ТРЕЈД" од Битола, ул. "Ленинова" бр. 38 а/1, дејност - услужна, жиро сметка 40300-601-81921 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (38013)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 80/2000 од 13.09.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Производно трговско и услужно претпријатие "МАРТИВА" ЦО Скопје, ул. "Владимир Назор" бр. 1, и жиро сметка 40100-601-69101, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38136)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 86/2000 од 13.09.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за туризам, сообраќај, трговија и услуги "ЦАНИ КОМПАНИ" експорт - импорт Фазли ДООЕЛ Скопје, ул. "108" бр. 13, и жиро сметка 40100-601-416194, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38138)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Ст. бр. 107/2000 од 27.09.2000 го-

дина, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "МАКОСТЕВ" ДОО Скопје, ул. "Никола Русински" бр. 10/2-23, и жиро сметка 40120-601-377581, и регистарска влошка 1-67200-0-0-0 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38139)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд III Ст. бр. 54/2000 од 29.09.2000 година, е отворена стечајната постапка над должникот Трговско услужно претпријатие "КИНА КОМПАНИИ" Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 179 а, и жиро сметка 40100-601-375316, при ЗПП Филијала Скопје на регистарска влошка 1-666688-0-0-0 при Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува и се заклучува.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (38079)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 48/00 од 28.09.2000 година, над ТП "НОЛИНА" од Битола, ул. "Борис Буцевски" бр. 9, дејност - трговија, жиро сметка 40300-601-87075 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (38091)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 220/00 од 28.09.2000 година, над ТП "ВЕНЕРА" од Битола, ул. "Цар Самоил" бр. 44, дејност - трговија, жиро сметка 40300-601-88137 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (38092)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 136/2000 од 25.09.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДТУП "ВАРИЗЕЛОВ - ПРОМЕТ ЈТД" увоз-извоз од Струмица, но е одлучено да истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (38093)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 38/2000 од 06.07.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТРГОСЕРВИС ЦО Кавадарци, ул. "Маршал Тито" бб, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (38180)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 35/2000 од 06.07.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП "ФЛАЈ ПРОМ" увоз-извоз ЦО Кавадарци, ул. "ЈНА" бр. 20, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (38181)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 50/2000 од 26.09.2000 година, се отвора

стечајна постапка над должникот УТП "СЕДМИЦА - 7" увоз-извоз ЦО Кавадарци, ул. "Димката Габерот" бр. 31, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (38182)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 46/2000 од 26.09.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТПТУУ "ИСАНДРА - 93" Александра ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци, ул. "Цветан Димов" бр. 14, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (38186)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 40/2000 од 26.09.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ППП "ПАНО ИМПЕКС" увоз-извоз ЦО Кавадарци, ул. "Горѓи Соколов" бр. 20, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (38191)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 42/2000 од 26.09.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП "ТИНА - 97" за текстил и конфекција на Камчева Јован Валентина Неготино, ул. "Партизанска" бр. 2, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (38192)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 43/2000 од 21.09.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТДУИ "ЕЛМА ИН-ФОРМАТИКА" ДООЕЛ Кавадарци, ул. "Илинденска" бр. 115/5-12, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (38229)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 47/2000 од 21.09.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП "МАРКЕТ" Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 123, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (38232)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 44/2000 од 21.09.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ДПТУ "КРИСТАЛ ПРОМ" ДООЕЛ Неготино, ул. "Никола Петров" бр. 25, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (38236)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 41/2000 од 21.09.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ПТП "ТОНИ КОМПАНИИ" увоз-извоз Кавадарци, ул. "Васил Главинов" бр. 22, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (38239)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решение Ст. бр. 45/2000 од 21.09.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот ТП "ТРЕН КОМЕРИЦ" Неготино Тренчева Тоде Весна, ул. "4-ти Јули" бр. 68, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (38242)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1498/2000 од 21.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "АЛДО" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Македонска Косовска Бригада" бр. 14, Скопје, со жиро сметка 40100-601-378552.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје ул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37349)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 692/2000 од 06.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "МЕДИТ - ТРАНС" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Бојиша" бр. 8/49, Скопје, со жиро сметка 40100-601-391584.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје ул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37350)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 572/2000 од 03.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и инженеринг "СИСКОМ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 4, Скопје, со жиро сметка 40100-601-63524.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје ул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37351)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1340/99 од 24.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ФИСТ - 96" д.о.о. од Скопје, ДТЦ Мавровка, ламела Ц, локал 10, спрат 2, Скопје, со жиро сметка 40100-601-394196.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (36974)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 681/99 од 09.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за маркетинг и комерцијални услуги "МИН-ЕЛ - ЕЛМИН" д.о.о. од Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр. 42, Скопје, со жиро сметка 40100-601-95955.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (36972)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 441/2000 од 15.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ПОЛИ - КОМЕРЦ" ЦО експорт-импорт од Скопје, ул. "Димче Милошевски" бр. 57, Скопје, со жиро сметка 40110-601-296514.

За ликвидатор се определува лицето Тихомир Китановски од Скопје ул. "Симче Настевски" бр. 35 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37073)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 826/99 од 28.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија "БАЦЕ" извоз-увоз д.о.о. од Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 155, Скопје, со жиро сметка 40100-601-45447.

За ликвидатор се определува лицето Марика Атанасова од Скопје ул. "Бриселска" бр. 15/3-5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37352)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1162/99 од 21.09.2000 година е завршена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "ТОМАГ" ДОО од Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 2-3/1, Скопје, со жиро сметка 40120-601-351347 од 29.11.1999 година и претпријатието се брише од регистрот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37214)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 411/99 од 07.09.2000 година е завршена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "Л.И.К. - КОМПАНИ" ДОО од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 17/4-15, Скопје, со жиро сметка 40100-601-192994 од 11.02.1999 година и се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37627)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 516/2000 од 03.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "ВЕКОВ" д.о.о. експорт-импорт од Куманово, ул. "Веселин Маслеша" бр. 52, Куманово, со жиро сметка 40900-601-46652.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски од Скопје ул. "Христо Чернопеец" бр. 1 а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37623)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1617/2000 од 23.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производство, трговско, услужно претпријатие "СКУПИ - САН" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, хотел Сарај во Сарај, Скопје, со жиро сметка 40120-601-289858.

За ликвидатор се определува лицето Драги Трпевски од Скопје ул. "Христо Чернопеец" бр. 1 а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37622)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 738/99 од 01.07.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "КОЈО КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 50, Скопје, со жиро сметка 40100-601-145308.

За ликвидатор се определува лицето Калюшевски Сашо од Скопје ул. "Карпошево востание" бр. 8/2-9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37532)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 651/2000 од 25.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Мешовито претпријатие за производство, промет и услуги "СУ ПЛАН" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Железничка" бр. 35, Скопје, со жиро сметка 40100-601-324888.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски од Скопје ул. "АСНОМ" бр. 72/2-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37513)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 667/99 од 07.09.2000 година е завршена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен трговски промет на големо и мало "БИЛЈАНА ТАЃА" ДОО од Скопје, ул. "Модес Мусоргски" бр. 21, Скопје, од 18.05.1999 година и се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37537)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 645/2000 од 05.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие во мешовита сопственост за трговија и доработка со електрични апарати и уреди "ЛИДЕР - ОСВЕТЛУВАЊЕ" ДОО од Скопје, ул. "Горги Крапчев" бр. 8/22, Скопје, со жиро сметка 40100-601-309526.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев од Скопје ул. "Народен Фронт" бр. 5/55, тел. 221-307.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38003)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1350/99 од 03.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "АЛБЕКО" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 31/7, Скопје, со жиро сметка 40100-601-369983.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев од Скопје ул. "Народен Фронт" бр. 29/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38004)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 684/2000 од 04.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие за внатрешен и надворешен промет "МОНТЕНЕГРО - АГЕНТ" од Скопје, ул. "Жарко Зрењанин" бр. 102, Скопје, со жиро сметка 40100-601-63225.

За ликвидатор се определува лицето Влаховиќ Милинко од Скопје ул. "Жарко Зрењанин" бр. 102.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37961)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1392/2000 од 10.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, инженеринг и трговија "ИВ - ИНГ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Нерешка" бр. 27 б, Скопје, со жиро сметка 40120-601-368117.

За ликвидатор се определува лицето Блажевски Јован од Скопје ул. "Нерешка" бр. 27 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (37962)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 633/2000 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за превоз, туризам и трговија "КМГ" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Видоес Смилевски Бато" бр. 61/1-1-3, Скопје, со жиро сметка 40100-601-360610.

За ликвидатор се определува лицето Панче Ефтимов од Скопје ул. "Маршал Тито" бр. 56/1-9, тел.233-913.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38007)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 45/99 од 15.05.2000 година се распределува имотот на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги "ЛАТИНО" ДОО увоз-извоз Струмица во вкупна вредност од 3.097.710,00 денари, а кој се состои од деловен простор кој се наоѓа на парцела КП бр. 1678 и тоа: дел од зграда бр. 1 - деловен простор на приземјето во влезот бр. 1 со вкупна корисна површина од 87.88 м², што претставува збир од три делови - удели на содружниците.

Распределбата се врши според односот на номиналните износи на уделите, а помеѓу содружниците: Антонијани Катица од Струмица, Самарак Митко од Струмица и Вета Слободан од Струмица.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги "ЛАТИНО" ДОО увоз-извоз Струмица на ул. "Маршал Тито" бб, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар на овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (37850)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 738/2000 од 26.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Поизводно, трговско, угостителско и услужно претпријатие "МИПРОМ" ДОО увоз-извоз од Тетово, ул. "Гоце Делчев" бр. 84, Тетово, со жиро сметка 41500-601-17793.

За ликвидатор се определува лицето Симјановска Тања од Тетово ул. "Благоја Тоска" бр. 21.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38121)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1649/2000 од 26.07.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ПЕГ" п.о. од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 305 б, Скопје, со жиро сметка 40100-601-256211.

За ликвидатор се определува лицето Стевчевски Благоја од Скопје ул. "Благоја Комаров" бр. 23/36.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38044)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 951/99 од 27.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги "ЕУРОМАРКЕТ" Панче и други д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "163" бр.117, Скопје, со жиро сметка 40100-601-414254.

За ликвидатор се определува лицето Јагода Вельковска од Скопје ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38117)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1367/2000 од 31.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет на големо и мало "ДУБОВА - КОМЕРЦ" ц.о. од Куманово, ул. "Ристо Романовски" бр. 20, Скопје, со жиро сметка 40900-601-11191.

За ликвидатор се определува лицето Јагода Вельковска од Скопје ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38116)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1382/2000 од 26.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало и туристичко посредување "АДРИАТИК - КОМЕРЦ", ул. "Тоде Миндол" бр. 93, Куманово, со жиро сметка 40900-601-2720.

За ликвидатор се определува лицето Јагода Вечкова од Скопје ул. "Маршал Тито" бр. 22-3/17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38115)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 445/2000 од 07.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, градежништво, услуги и трговија на големо и мало "КУКО" ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Карл Либнихт" бр. 8, Скопје, со жиро сметка 40110-601-168972.

За ликвидатор се определува лицето Кукоски Дуфе од Скопје ул. "Карл Либнихт" бр. 8, тел. 531-944.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38110)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1514/2000 од 24.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Поизводно, трговско претпријатие "З - С" увоз-извоз п.о. од Скопје, ул. "Нице Планина" бр. 19, Скопје, со жиро сметка 40100-601-535710.

За ликвидатор се определува лицето Мимоза Абдула од Скопје ул. "Нице Планина" бр. 19.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38108)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 517/2000 од 15.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "АС КИТАН" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Томо Стефановски" бр. 14 б, Скопје, со жиро сметка 40100-601-328429.

За ликвидатор се определува лицето Надица Младеновска од Скопје ДТЦ Мавровка, ламела Ц, кат 1, канцеларија 2, тел. 114-144.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (38095)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 2223-5-15 лозје од 6 класа на м.в. "Над Село" во површина од 509м², заведено во ПЛ бр. 245 за КО Врпчиште сопственост на Тосуни Целадина Назми од с. Врпчиште за вкупна купопродажна цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (37843)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 25/30 ливада од 6 класа во површина од 1400м², цела КП бр. 25/37 шума од 7 класа во површина од 2650м², цела КП бр. 25/37 нива од 6 класа во површина од 2750м², сите на м.в. "Шапатинец" заведени во ПЛ бр. 138 за КО Вруток сопственост на Бошкоски Борислав Бошко од с.Вруток, за вкупна купопродажна цена од 180.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (37845)

Се продава земјоделско земјиште во КО Отовица, сопственост на Диманов Илија од с.Башино село, Велес, и тоа: дел со површина 342 м², култура градина, 3 бонитетна класа, површина 1719 м², КП бр. 362, план 5, скица 15, м.в. "Ограда", и дел површина од 55 м², од култура градина 3 бонитетна класа, во површина од 4380м², КП бр. 363/1, план 5, скица 15, м.в. "Ограда", заведени во ПЛ бр. 250 за КО Отовица.

Наведениот имот се продава за цена од 10 ДЕМ по м² во денарска противвредност.

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр.44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (37839)

Се разменува земјоделско земјиште во КО Мамутчево, сопственост на Ангелов Славе од с.Мамутчево, Велес, и тоа: култура нива, 5 бонитетна класа, површина 130 м², КП бр. 360, план 5, скица 12, м.в. "Село", заведена во ПЛ бр. 141 за КО Мамутчево со земјоделско земјиште, култура нива, 4 бонитетна класа, површина 479 м², КП бр. 825, план 7, скица 16, м.в. "Цуалте", заведени во ПЛ бр. 13 за КО Мамутчево, сопственост на Филиповски Иван и Јованова Перса од с.Маутчево, Велес.

Вредноста на имотот предмет на размената е 400 ДЕМ во денарска противвредност.

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште право на првенство на купување имаат заед-

ничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр.44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (37840)

Се продава недвижен имот нива од 2400 м², на КП бр. 43, план 25, м.в. "Долни лозја", 4 класа, и нива од 3500 м², на КП бр. 62, план 25, м.в. "Долни лозја", 4 класа во КО Дреново, заведени во ПЛ бр. 1, сопственост на Павловски Бранко од нас.Чашка, за цена од 77.000,00 денари. Исто се продава недвижен имот нива од 300 м², на КП бр. 71, план 22, м.в. "Ливаѓе", 7 класа, КО Дреново, заведена во ПЛ бр. 1, сопственост на Павловски Бранко од нас.Чашка, за цена од 4.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" бр.4, Велес. (37841)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1348/1 со површина од 664м², на м.в. "Долна Мала" овошна градина од 4 класа за вкупна цена од 576.352,00 денари, во КО Велгожди Охрид, опфатена во ПЛ бр. 708 сопственост на Балески Илија од Охрид.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Дескоска Гордана, ул. "Македонски Проветители" бр.8, Охрид. (37848)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3657, КО Винаца, нива, м.в. "Горица", класа 3, во вкупна површина од 2162 м², заведена во ИЛ бр. 4142 за КО Винаца, сопственост по 1/2 идеален дел на Митев Димитар и Митев Бранко од Винаца, ул. "Борис Кидрик" бр. 7 а, и бр. 7, за цена од 1.005.330,00 денари.

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3658/1, КО Винаца, нива, м.в. "Горица", класа 3, во вкупна површина од 727 м², заведена во ИЛ бр. 4118 за КО Винаца, сопственост на Томева Василка од Винаца, ул. "Партизанска" бр. 6, за цена од 383.129,00 денари.

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3658/2, КО Винаца, нива, м.в. "Горица", класа 3, во вкупна површина од 780 м², заведена во ИЛ бр. 4117 за КО Винаца, сопственост на Митева Марика од Винаца, ул. "Борис Кидрик" бр. 7 а, за цена од 483.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Стојмир Николов, ул. "Браќа Миладинови" бр. 37, Винаца. (37837)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 од КП бр. 3325 нива, ливада, шума од 1 класа на м.в. "Питарница" во површина од 843м², заведено во ПЛ бр. 4382 за КО Гостивар сопственост на Ајдари Селима Абдула од с.Чајле, за вкупна купопродажна цена од 4.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (38018)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 15/18 од КП бр. 434 на м.в. "Село", нива 4 класа, со површина од 6153 м², опишано по ПЛ бр. 329, на КО Требош, сопственост на Лимани вд. Мемет Севдије од с.Требош, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нади Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (38023)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 1396/1 на м.в. "Долни Рашче", нива 3 класа, со површина од 3021 м², опишано по ПЛ бр. 975, на КО Лешок, за цена од 200.000,00 денари, сопственост на Бафтија-ри Феми Цевдат од с.Непроштено, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чии земјишта се граничат со земјиштето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нади Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (38024)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 34/61-1, м.в. "Грудојца", класа 6, со површина од 500 м², во КО Бањица, сопственост на Зафировска Оносим вд. Јоше Даница од с.Д.Бањица, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" 66, Гостивар. (38025)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 1885, план 7, м.в. "Поточани", класа 7, со површина од 346 м², во КО Сенокос, сопственост на Османи Адем Баки, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" 66, Гостивар. (38027)

Се продава недвижен имот и тоа: нива 4 класа, во површина од 4464 м², на КП бр. 501, план 7, скица 20, во м.в. "Под Чука", за КО Караслари, кој се води во

ПЛ бр. 5, издаден од РГУ Одделение за премоер и катастар Велес сопственост на Спасовски Јакимов Кузман, с. Караслари, Велес, за сума во износ од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Славјанка Андреева, со седиште во Велес, ул. "Борис Карлузов" бр. 2. (38026)

Се продава 1/3 идеален дел од земјоделско земјиште-овошна градина, построена на КП бр. 979/2, план 5, скица 9, м.в. "Бел Камен", класа 5, со површина од 1200 м², во КО Радишани; евидентирани во ПЛ бр. 2343 за КО Радишани, сопственост на Арсовски Серафим Велин, ул. "Козле" бр. 164 а, од Скопје, за цена од 87.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, Општина Кисела Вода, Скопје. (38000)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 7/1/17, на м.в. "Долно Клуково", нива 4 класа, во површина од 4400 м², заведена во ПЛ бр. 250 за КО Топлица, сопственост на Хајдари Веби Хафет од с.Топлица, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, кеј "Братство Единство", Гостивар. (38022)

Се врши јавна продажба лицитација на недвижност -стан на ул. "Благоја Стефковски" бр. 93/1-15, Скопје, во вкупна површина од 44.50 м², а со почетна цена од 907.800,00 денари.

Продажбата ќе се одржи со усно надавање на ден 06.10.2000 година во 09.00 часот во Основниот суд Скопје I - Скопје, барка на извршно одделение соба бр. 7.

Сите заинтересирани физички и правни лица се должни до денот на продажбата на име гаранција за учество во лицитација да депонираат износ од 1/10 од утврдената почетна цена на недвижноста, а во облажбата на Основниот суд Скопје I-Скопје. (37959)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 1374, нива 4 класа во м.в. "Мироец" и КП бр. 1375, лозје 3 и 4 класа во м.в. "Мироец" КО Г.Соње, дека сопственикот на наведените парцели Стевковски Љубомир ги продава наведените парцели по цена од 230,00 денари за земјиште од 4 класа и 240,00 денари за земјиште од 3 класа сметано по 1м².

Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право на купување предвидено во Законот за земјоделското земјиште, потребно е во рок

од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачите ќе ја продадат на друг купувач. (38087)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.1169130,издаден од УВР-Куманово на име Јашари Валдете, с. Оризаре,Куманово. (38035)

Пасош бр.1324156/99,издаден од УВР-Скопје на име Бекир Авдули, ул."П. Илџи" бр. 25/3,Скопје. (38045)

Пасош бр.141417/94 на име Османоски Беџет, ул. "Едвард Кардељ"бр.216,Струга. (38048)

Пасош бр.560712,издаден од УВР-Битола на име Димовска Љубица,ул."Димитрие Туцовиќ"бр.117,Битола. (38049)

Пасош бр. 58072/93,издаден од УВР - Скопје на име Асипи Гултен,ул."Вашингтонска"бр.9 а,Скопје. (38080)

Пасош бр.821355/96,издаден од УВР - Скопје на име Донева Драги,ул."М. Междуречка" бр.3 а,Скопје.(38081)

Пасош бр.1253588/99,издаден од УВР-Скопје на име Бекир Шабани, ул. "Б. Шабани" бр.53,Скопје. (38083)

Пасош бр. 1321432,издаден од УВР - Велес на име Јованов Љупчо, ул. "Б. Кирков" бр. 3,Велес. (38084)

Пасош бр.643775/75,издаден од УВР - Скопје на име Димитровска Рада,ул."Г.А.Кун"бр.43 а,Скопје. (38114)

Пасош бр. 0838857,издаден од УВР - Скопје на име Седат Инамовски,ул. 392 бр.31,Скопје. (38122)

Пасош бр. 1164251/98, издаден од УВР - Скопје на име Усеин Далип, ул. "П. Лумумба" бр. 2,Скопје.(38123)

Пасош бр.601142/95,издаден од УВР - Скопје на име Сеат Хасиќ, ул. "О. Чопела" бр.108,Скопје. (38125)

Пасош бр.627332/95,издаден од УВР - Скопје на име Гинлер Лимани, ул. "П. Тошев" бр. 45,Скопје. (38129)

Пасош бр.0650304/95 на име Асановски Иса, ул. "Славејко Арсов" 66,Ресен. (38130)

Пасош бр.1124958,издаден од ОВР - Кичево на име Јонузи Ескан, с. Д. Строгомишта,Кичево. (38131)

Пасош бр.1065703/98, на име Абдулаи Љуиза, с. Заграчани,Струга. (38132)

Пасош бр.0634005,издаден од УВР-Куманово на име Ангеловски Александар, ул."Д-р. Рибар" бр. 3, Куманово. (38133)

Пасош бр.1305691,издаден од УВР - Скопје на име Ризова Дафинка, бул. "АВНОЈ"бр.36-2/3,Скопје.(38134)

Пасош бр.0884902/97,издаден од ОВР-Кичево на име Халимоски Ашим,ул. "Ј. Сандански"бр.69,Кичево.

Пасош бр.372547,издаден од УВР - Струга на име Адеми Зулфи, с. Заграчани,Струга. (38142)

Пасош бр.0330713 на име Баковски Васил, ул. "Вардарска" бр. 4,Кавадарци. (38196)

Пасош бр.0016283 на име Баковска Живка, ул. "Вардарска" бр.4,Кавадарци. (38197)

Пасош бр. 896570/96,издаден од УВР-Скопје на име Кочовска Слободанка,ул. "Копачка"бр.1,Скопје. 38198

Пасош бр. 1277283,издаден од УВР - Тетово на име Муртезани Речеп,ул."153" бр.18,Тетово. (38210)

Пасош бр.0792825,издаден од ГУВР - Скопје на име Нације Рустемова,с. Идризово,ул."1800"бр.26,Скопје.

Пасош бр.828015/96,издаден од УВр - Тетово на име Ризвани Леонора, с. М.Речица,Тетово. (38218)

Пасош бр.1245365/2000,издаден од ГУВР-Скопје на име Хорун Авдисамет ул."Дижонска" бр.1/11,Скопје.

Пасош бр.1171515,издаден од УВР - Велес на име Лекпек Седат, с. Горно Оризари,Велес. (38220)

Пасош бр.683559,издаден од УВР-Скопје на име Костадиновски Никола,ул."Аилска"бр.7А,Скопје. (38221)

Пасош бр.866748,издаден од ГУВР - Скопје на име Јовановски Стојан,ул."Сердарот"бр.112,Скопје. (38223)

Пасош бр.1307900, издаден од ОВР - Македонски Брод на име Мустафоски Ердоан, с. Пласница,Македонски Брод. (38279)

Пасош бр.1260964/99,издаден од УВР-Скопје на име Јанев Пеце,бул."АСНОМ"бр. 40/31,Скопје. (38286)

Пасош бр. 1007184,издаден од УВР - Скопје на име Демирана Мустафа,ул."Клисурска"бр.13,Скопје. 38288

Пасош бр.558656/95, издаден од УВР - Скопје на име Јордановски Љубомир, с. Пчиља, Куманово. (38291)

Пасош бр. 1068499/98, издаден од УВР - Куманово на име Љатиџи Аџим, ул. "М. Стојановиќ" бр.4, Куманово.

Пасош бр. 0841374, издаден од УВР - Скопје на име Редеп Сефедин, с. Ступеничани бр. 56, Скопје. (38295)

Пасош бр.1164749/98, издаден од УВР-Скопје на име Вебуш Каиџи, ул. "П. Илиќ" бр. 17/4, Скопје. (38296)

Пасош бр.1291488/99, издаден од УВР-Скопје на име Хамлет Амет, ул. "Славеј Планина" бр.271, Скопје. 38297

Пасош бр.1054174/97, издаден од ГУВР-Скопје на име Тулај Ајвази, ул. "Горги Војтех" бр.7-а, Скопје. 38302

Пасош бр.1343708/00, издаден од УВР-Куманово на име Абдули Шерифали, ул. "Трст" бр.20, Куманово. 38303

Пасош бр.593780, издаден од ОВР - Гостивар на име Ердан Дебреше, ул. "Шуматоска" бр.44, Гостивар. 38305

Пасош бр.210868/94, издаден од ГУВР-Скопје на име Медо Бакиќ, ул. "Дижонска" бр.16-6, Скопје. (38307)

Чекови од бр. 5277495 до 5277506, од тековна сметка бр. 13644828, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мојсоска Валентина, Скопје. (38085)

Чекови од бр. 5509732 до 5509738, од тековна сметка бр. 13089418, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Маја Адријана, Скопје. (38168)

Чекови од бр. 5004158 до 5004171, од тековна сметка бр.9945965, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Манговска Инна, Скопје. (38201)

Чекови бр. 5440520, 5440521, 5440524, 5440525 и 5440526, од тековна сметка бр. 4613301, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Гошевска Душанка, Скопје. (38280)

Чек бр. 0040004730459, од тековна сметка бр. 11873334, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Владо Поп - Дучев, Гевгелија. (38287)

Работна книшка на име Антоовски Трајко, Скопје.

Работна книшка на име Зулфи Зулфикар, Скопје.

Работна книшка на име Љамалари Муса, Скопје.

Работна книшка на име Филипов Горан, Скопје.

Работна книшка на име Исмаиловски Садат, Скопје.

Работна книшка на име Верица Насковска, Скопје.

Работна книшка на име Јанчевски Крунослав, с. Раотинце, Тетово. (38189)

Работна книшка на име Халит Саити, с. Градец, Гостивар. (38195)

Работна книшка на име Мурати Фејза, Скопје. 38299

Работна книшка на име Зирфет Бајрами, Скопје.

Работна книшка ЕМБ 0209968450030 на име Санде Вучевски, Скопје. (38301)

Воена книшка, издаден од Скопје на име Иле Тодорски, Скопје. (38037)

Чековна картичка бр.134384-43 и чекови од бр. 4078929 до 4078934, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Панговски Илија, Скопје. (38128)

Чековна картичка бр.07374389, издадена од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Саздовски Драган, Скопје. (38304)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ во с. Арачиново-Скопје на име Фатиме Редепи, с. Арачиново, Скопје. (38124)

Свидетелства за 1,2,3 и 4 година, издадени од МУЦ "Др. Панче Караџов" Скопје на име Весна Јотовска, Скопје. (38137)

Свидетелство на име Етима Едона, Тетово. (38193)

Свидетелство за 6 одделение на име Салиу Незафет, ул. "П. Попоски" бр. 66, Гостивар. (38194)

Индекс бр.40557, издаден од Економски факултет - Скопје на име Димитровски Петар, Скопје. (38217)

Индекс бр. 13254, издаден од Филолошки Факултет - Скопје на име Јовановска Славица, Кавадарци. (38284)

Книшка бр.0003047 за повластен превоз на воен инвалид на име Илиевски Бобан, Скопје. (38306)

Даночна картичка бр.4030994181468, издадена од Управа за јавни приходи - Скопје на име ИТК "Мак-Ам", ул. "Ленинова" бр.79, Скопје. (38222)

Се огласуваат за неважни следните изгубени избирачки легитимации:

Избирачка легитимација на име Борис Манев, с. Страгово, Кавадарци. (37915)

Избирачка легитимација на име Кенан Мемедов, ул. "Д. Чекоров" бр.44А, Кавадарци. (37916)

Избирачка легитимација на име Костадин Манчев, ул. "Р. Жинзифов" бр. 35, Кавадарци. (37917)

Избирачка легитимација на име Александар Трајков, ул. "Б. Ицев" бр. бр.4-Ваташа, Кавадарци. (37918)

Избирачка легитимација на име Нада Димова, с. Возарце, Кавадарци. (37919)

Избирачка легитимација на име Демирова Сафа, ул. "М. Узун" бр.66, Кавадарци. (37920)

Избирачка легитимација на име Стојанов Митко, ул. "П. Гунев" бр.26, Кавадарци. (37921)

Избирачка легитимација на име Родна Манева, с. Страгово, Кавадарци. (37922)

Избирачка легитимација на име Зорка Јаневска, ул. "Словенска" бр. 54, Кавадарци. (37923)

Избирачка легитимација на име Ристо Јанчев, ул. "М.З. Зинко" бр.42, Кавадарци. (37924)

Избирачка легитимација на име Димитров Атанас, ул. "Б. Ваташки" бр.6-Ваташа, Кавадарци. (37925)

Избирачка легитимација на име Илова Даница, ул. "Брушанска" бр. 6, Кавадарци. (37926)

Избирачка легитимација на име Сулејманова Сафет, ул. "12 Другари" бр. 42, Кавадарци. (37927)

Избирачка легитимација на име Тасева Јана, ул. "К. Крстев" бр.44, Кавадарци. (37928)

Избирачка легитимација на име Стамезиева Зора, ул. "Б. Алекс" бр. 53, Кавадарци. (37929)

Избирачка легитимација на име Илова Тони, с. Возарци, Кавадарци. (37930)

Избирачка легитимација на име Стевче Иловски, ул. "К. Јосифовски" бр. 13, Кавадарци. (37931)

Избирачка легитимација на име Ајше Мемедова, ул. "Д. Чекоров" бр. 44А, Кавадарци. (37932)

Избирачка легитимација на име Александар Јанев, ул. "Словенска" бр.54, Кавадарци. (37933)

Избирачка легитимација на име Томо Дрваров, ул. "Вано Гурев" бр. 4, Кавадарци. (37934)

Избирачка легитимација на име Весна Стевковска, ул. "Илинденска" бр.1, Кавадарци. (37935)

Избирачка легитимација на име Петрова Виолета, ул. "8-ми Март" бр. 2, Кавадарци. (37936)

Избирачка легитимација на име Ризов Влатко, ул. "Ф. Росоманска" бр.4, Кавадарци. (37937)

Избирачка легитимација на име Атанас Димитров, ул. "Б. Ватска" бр. 26, Кавадарци. (37938)

Избирачка легитимација на име Јованка Дрварова, ул. "В. Гурев" бр. 4, Кавадарци. (37939)

Избирачка легитимација на име Чекоров Блашко, Ваташа, Кавадарци. (37940)

Избирачка легитимација на име Давутова Љазје, ул. "Г. Брушански" бр.20, Кавадарци. (37941)

Избирачка легитимација на име Манев Ангелчо, с. Страгово, Кавадарци. (37942)

Избирачка легитимација на име Петра Димова, с. Дабниште, Кавадарци. (37943)

Избирачка легитимација на име Марија Димитрова, Б. Ваташка, Кавадарци. (37944)

Избирачка легитимација на име Даниела Иловска, ул. "К. Јосифовски" бр.13, Кавадарци. (37945)

Избирачка легитимација на име Лостова Ленча, ул. "16-ти Јуни" бр. 39, Кавадарци. (37946)

Избирачка легитимација на име Будимир Камчев, ул. "12 Другари" бр.34, Кавадарци. (37947)

Избирачка легитимација на име Илија Атанасов, ул. "С. Пинтур" бр. 2, Кавадарци. (37948)

Избирачка легитимација на име Марија Ангелова, ул. "Ј. Планински" бр. 8, Кавадарци. (37949)

Избирачка легитимација на име Грајцо Горгиев, с. Строгово, Кавадарци. (37950)

Избирачка легитимација на име Јанковска Родна, ул. "Д. Попов" бр. 64, Кавадарци. (37951)

Избирачка легитимација ЕМБ 2308956455075, издаден од СО Гази Баба на име Славица Берица, Скопје.

Избирачка легитимација на име Лазов Вачо, ул. "4-ти Мај" бр.16-Ваташа, Кавадарци. (38014)

Избирачка легитимација на име Стојанка Мисова, с. Бегниште, Кавадарци. (38015)

Избирачка легитимација на име Ило Долев, с. Бегниште, Кавадарци. (38016)

Избирачка легитимација на име Миросава Анастасов, ул. "Б.Крпик" бр.3/6, Кавадарци. (38017)

Избирачка легитимација на име Радица Спасова, ул. "Бел камен" бр.1/20, Кавадарци. (38019)

Избирачка легитимација на име Даниела Дојкова, ул. "С.Пинџур" бр.244-Ваташа, Кавадарци. (38020)

Избирачка легитимација на име Добринчо Богев, ул. "Ц.Димов" бр.7А-1, Кавадарци. (38021)

Избирачка легитимација на име Димитрова Марија, ул. "Б.Ваташки" бр.26-Ваташа, Кавадарци. (38028)

Избирачка легитимација на име Ленча Јовановска, ул. "Д.Давков" бр.13, Кавадарци. (38029)

Избирачка легитимација на име Ванчо Ставров, ул. "М.Горки" бр.11, Кавадарци. (38030)

Избирачка легитимација на име Орешкова Ирена, ул. "С.Пинџур" бр.71Ц/4, Кавадарци. (38031)

Избирачка легитимација на име Вендисав Милошевиќ, ул. "О.Николов" бр.17, Кавадарци. (38032)

Избирачка легитимација на име Вучко Милошевиќ, ул. "О.Николов" бр.17, Кавадарци. (38033)

Избирачка легитимација на име Ставровска Весна, ул. "Илинденска" бр.117/2/1, Кавадарци. (38034)

Избирачка легитимација на име Јовановски Мирослав, ул. "Д.Давков" бр.33-Ваташа, Кавадарци. (38036)

Избирачка легитимација на име Кала Ристова, ул. "Партизанска" бр.4, Кавадарци. (38038)

Избирачка легитимација на име Оцаклиевска Марија, ул. "В.Влаховиќ" бр.4/17, Кавадарци. (38039)

Избирачка легитимација на име Перса Ставрова, ул. "М.Горки" бр.11, Кавадарци. (38050)

Избирачка легитимација на име Ангелче Гомпов, ул. "В.Мазов" бр.30, Кавадарци. (38051)

Избирачка легитимација на име Душко Михов, ул. "Слога" бр.12, Кавадарци. (38052)

Избирачка легитимација на име Наташа Петрова, ул. "М.З.Зикот" бр.66, Кавадарци. (38053)

Избирачка легитимација на име Давутова Перихана, ул. "Г.Брусански" бр.20, Кавадарци. (38054)

Избирачка легитимација на име Петра Гинова, ул. "В.Назор" бр.30, Кавадарци. (38055)

Избирачка легитимација на име Јане Магленов, ул. "Бел Камен" бр.37, Кавадарци. (38056)

Избирачка легитимација на име Лазова Јованка, ул. "Л.Мицев" бр.14, Кавадарци. (38057)

Избирачка легитимација на име Васка Стојанова, ул. "К.Спанзов" бр.41, Кавадарци. (38058)

Избирачка легитимација на име Мајсторов Александар, ул. "Д.Давков" бр.29, Кавадарци. (38059)

Избирачка легитимација на име Пашов Али, ул. "З.З.Зикот" бр.149, Кавадарци. (38060)

Избирачка легитимација на име Митко Илчев, с. Бегниште, Кавадарци. (38061)

Избирачка легитимација на име Пашова Меџа, ул. "М.З.Зикот", Кавадарци. (38062)

Избирачка легитимација на име Давутов Алил, ул. "Г.Брушански" бр.24, Кавадарци. (38063)

Избирачка легитимација на име Димов Трајче, ул. "Б.Димов" бр.1, Кавадарци. (38064)

Избирачка легитимација на име Јовчевска Рената, ул. "Љубашка" бр.23, Кавадарци. (38065)

Избирачка легитимација на име Милошева Јасминка, ул. "П.Тошев" бр.14, Кавадарци. (38066)

Избирачка легитимација на име Борисов Костадин, ул. "Пиринска" бр.36, Кавадарци. (38067)

Избирачка легитимација на име Зора Галабова, ул. "Д.Даскалов" бр.28, Кавадарци. (38068)

Избирачка легитимација на име Камчев Гоке, ул. "Д.Давков" бр.35, Ваташа 1, Кавадарци. (38069)

Избирачка легитимација на име Николов Душко, ул. "Б.Ваташки" бр.43, Ваташа, Кавадарци. (38070)

Избирачка легитимација на име Страшо Ѓорчев, ул. "П.Зунов" бр.15, Кавадарци. (38071)

Избирачка легитимација на име Софија Ѓорчева, ул. "П.Зунов" бр.15, Кавадарци. (38072)

Избирачка легитимација на име Мајсторова Ратка, ул. "Д.Давков" бр.29, Ваташа, Кавадарци. (38073)

Избирачка легитимација на име Орданчо Лазов, ул. "ИНА" бр.25, Кавадарци. (38074)

Избирачка легитимација на име Мицо Димов, ул. "П.Зунов", Ваташа, Кавадарци. (38075)

Избирачка легитимација на име Ѓрков Јован, ул. "С.Пинџур" бр.71/Е/4, Кавадарци. (38076)

Избирачка легитимација на име Божана Бојкова, ул. "Бр.Зунови" бр.105, Кавадарци. (38077)

Избирачка легитимација на име Сулејманова Шехерезада, ул. "12Другари" бр.42, Ваташа, Кавадарци. (38078)

Ангеловска Наташа, с. Ветуница; Соколова Сунчица; Крстева Радмила; Станка Јованова, "4 јули" 62, Градско, Велес; Спасова Јорданка; Веизоска Минка, "Растанки пат" 66; Тодорова Нада, Зрновици; Мисовска Даница, "Борис Кидрич" 38, Берово; Мисовски Илија, "Борис Кидрич" 38, Берово; Печуровски Јован, Русиново; Демировска Серпила, Бел Камен 47, Берово; Пасалиска Марија, "Туристичка" 13, Берово; Цуков Зоран, Двориште; Стајковски Мико, Двориште; Тусевски Борис, Русиново; Кантуровска Кефсера, "Гоце Делчев" 8; Калпачки Илија, Русиново; Страторски Васко, Русиново; Голцовски Киро, "М.Тито" 10/9, Берово; Пелтечки Борис, Двориште; Гусовски Ненад, Двориште; Трајановски Душан, Двориште; Дојчински Киро, Русиново; Алиманова Шехерезада, "23 Август" 53, Берово; Стајковски Крум, Двориште; Гасцевски Бранко, с. Смојмирово; Пешевска Елизабета, с. Псача; Јакимовски Мара Герман; Стојановски Стоје; Ивановски Трајчо, Гиновци; Иванова Веселка, Псача; Николовска Доцка, Герман; Јакимовски Трајчо, Герман; Марковска Жаклина, Герман; Додевски Светозар, Герман; Станојковска Слафана, Герман; Петровска Драга, Герман; Алил Муратов, "Корчо Маало" 71; Јаша Алиова, с. Аликоч; Несков Круме, Крушевица; Благо Гелов, Росоман; Нешков Александар, Крушевица; Славе Камчевски, Росоман; Дејан Дејановиќ, Сирково; Драги Нешков, Крушевица; Суза Гинова, "В.Назор" 30, Кавадарци; Роза Михова, "Слога" 12, Кавадарци; Јовановска Гурѓа, Р. Жинзифов; Ванчо Костадинов, с. Марена; Илија Ризов, "Партизанска" 25, Кавадарци; Костадин Митков, "С.Пинџур", Кавадарци; Петрова Суза, с. Дреново; Уснија Топлица, Д.Цекоров, 44, Кавадарци; Трајко Петров, "В.Влаховиќ" 2/3/3, Кавадарци; Боскова Цветанка, "Ѓорѓи Соколов" 49, Кавадарци; Самарџиев Петар, "Д.Даскалов" 22, Кавадарци; Пемов Зоранчо, "Маркова" 10, Кавадарци; Лазар Митков, "С.Пинџур" 134, Кавадарци; Јорданчо Манчев, "Р.Жинзифов" 35, Кавадарци; Игма Топлица, "С.Пинџур" 16, Кавадарци; Манева Виолета, с. Страгово; Мара Јанчева, "М.Зунов Зико" 42, Кавадарци; Борис Манев, с. Страгово; Кенан Мемедов, "Д.Цекоров" 44а, Кавадарци; Костадин Манчев, "Р.Жинзифов" 35, Кавадарци; Александар Трајков, "Б.Ицев" 4, Ваташа; Нада Димова, с. Возарци; Демирова Сафа, "М.Зунов" 66; Стојанов Митко, "П.Гунев" 26, Кавадарци; Родна Манева, с. Страгово; Зорка Јаневска, "Словенска" 54, Кавадарци; Ристо Јанчев, "М.З.Зикот" 42, Кавадарци; Димитров Атанас, "Б.Ваташки" 6, Ваташа; Илова Даница, "Брусанска" 6, Кавадарци; Сулејманова Сафет, "12 Другари" 42, Ваташа; Тасева Јана, "К.Крстев" 44, Кавадарци; Стамазиева Зора, "Б.Алексов" 53, Кавадарци; Илова Тони, с. Возареци; Стевче Иловски, ул. "К.Јосифовски" 13, Кавадарци; Ајше Мемедова, "Д.Чекоров" 44а, Кавадарци; Александар Јанев, "Словенска" 54, Кавадарци; Томо Дрваров, "Вано Гурев" 4, Кавадарци; Весна Стефковска, "Илинденска" 1, Кавадарци; Петрова Виолета, "8-ми Март" 2, Кавадарци; Ризов Влатко, "Ф.Росомански" 4; Атанас Димитров, "Б.Ваташки" 26; Јованка Дрварова, "В.Гурев" 4, Кавадар-

ци; Чекоров Блашко, "Д. Чекоров" 13, Ваташа; Давутова Лезије, "Г. Брусански" 20, Кавадарци; Манев Ангелчо, с. Страгово; Петра Димова, с. Дабниште; Марија Димитрова, "Б. Ваташки"; Даниела Иловска, "К. Јосифовски" 13, Кавадарци; Лостова Ленче "16-ти Јуни" 39; Будимир Камчев, "12 Другари" 34, Кавадарци; Илија Атанасов, "С. Пинџур" 2, Кавадарци; Марија Ангелкова, "Ј. Планински" 8, Кавадарци; Грајчо Горгиев, с. Страгово; Јанковска Родна, "Д. Попов" 64, Кавадарци; Лазов Ванчо, "4-ти мај" 16, Ваташа; Стојанка Мицова, с. Бегниште; Ило Долев, с. Бегниште; Миросава Анастасов, "Б. Крпик" 3/6, Кавадарци; Радица Спасова, Бел Камен, 1/20, Кавадарци; Даниела Дојкова, "С. Пинџур" 244, Ваташа; Добринчо Богев, "Ц. Димов" 7а-1; Димитрова Марија, "Б. Ваташки" 26, Ваташа; Ленче Ајовановска, "Д. Дафков" 33, Ваташа; Ванчо Ставров, "М. Горки" 11, Кавадарци; Орешкова Ирена, "С. Пинџур" 71Ц/4, Кавадарци; Вендицав Милошевиќ, ул. "О. Николов" 17, Кавадарци; Вучко Милошевиќ, ул. "О. Николов" 17, Кавадарци; Ставровска Весна, "Илинденска" 117/2/1; Јовановски Мирослав, "Д. Давков" 33, Ваташа; Кала Аристова, "Партизанска" 4, Кавадарци; Оаклиевска Марија, "В. Влаховиќ" 4/17, Кавадарци; Перса Ставрова, "М. Горки" 11 Кавадарци; Ангече Гомпв, "В. Мазир" 30, Кавадарци; Душко Михов, "Слога" 12, Кавадарци; Наташа Петрова, "М. З. Зикот" ББ, Кавадарци; Давутова Перихана, "Г. Брусански" 20; Петра Гинова, "В. Назор" Кавадарци; Јане Мегленов, Бел Камен 37; Лазова Јованка, "Л. Мицев" 14, Кавадарци; Васка Стојанова, "К. Спанзов" 41, Кавадарци; Мајсторов Александар, "Д. Давков" 29, Кавадарци; Пасов Али, "М. З. Зикот" 149, Кавадарци; Митко Илчев, Бегниште; Пасова Мера, "М. З. Зикот" Кавадарци; Давутов Алил, "Г. Брусански" 24, Кавадарци; Димов Трајче, "Б. Димов" 1, Кавадарци; Јовческа Рената, "Љубаска" 23, Кавадарци; Милошева Јасминка, "П. Тосев" 14, Кавадарци; Борисав Костадин, "Пиринска" 36, Кавадарци; Зора Галабова, "Д. Даскалов" 28, Кавадарци; Камчев Гоке, "Д. Давков" 35, Ваташа; Николов Душко, "Б. Ваташки" 43, Ваташа; Страшо Горчев, ул. "П. Зунов" 15, Кавадарци; Софија Горчева, "П. Зунов" 15, Кавадарци; Мајсторова Ратка, "Д. Давков" 29, Ваташа; Орданчо Лазов, "ЈНА" 25, Кавадарци; Мичо Димов, "П. Зунов", Ваташа; Грков Јован, "С. Пинџур" 71/Е/4, Кавадарци; Божана Бојева, "Бр. Зунови" 105, Кавадарци; Сулејманова Шехерезада, "12 Другари" 42, Ваташа; Наташа Орешкова, "Л. Касапинов" 13, Кавадарци; Димитара Орешкова, "Лазо Карчев" 13, Кавадарци; Елизабета Трајкова, "С. Пинџур" 97, Ваташа; Вера Клиначарова, с. Ресава; Милица Палитова, с. Ресава; Јован Лазов, с. Ресава; Божана Орешкова, "Л. Калесков" 13, Кавадарци; Орданчо Стојанов, "П. Ицев" 26, Кавадарци; Петров Цветан, с. Бегниште; Петар Стојанов, "Д. Даскалов" 22, Кавадарци; Зоранчо Василев, "Б. Ицев" 8, Кавадарци; Лостов Јован, "16-ти Јуни" 39; Ангел Василев, Б. Ицев" 8, Кавадарци; Димитријовска Снежана, "М. Зунов" 17, Кавадарци; Карафилка Петрова, "Народна Младина, 22, Кавадарци; Ристе Трајков, "С. Пинџур" 97, Ваташа; Сафет Амков, "Клинска" 57, Кавадарци; Боби Горчев, "П. Зунов", Ваташа; Билјана Стефанова, ул. "Игман" 19-1/3, Кавадарци; Сантонија Амкова-Ван Леуроат, "Клинска" 57; Гризева Роска, с. Бегниште; Лидија Танева, "Б. Ицев" 8, Ваташа; Василев Милан, "Б. Ицев" 10, Ваташа; Јаневски Јоско, "Д. Попов" 64, Кавадарци; Михова Николина, с. Бегниште; Арзе Аметова "М. Зунов" 153, Кавадарци; Деан Јанчев "М. З. Зикот" 42, Кавадарци; Јошевска Цветанка, бул. "Македонија" 34/1/16, Кавадарци; Лукарва Лимба, "Пионерска" 29, Кавадарци; Јаневски Ристо, "Д. Попов" 64, Кавадарци; Лазов Филип, "Карпош" 28; Кавадарци; Тимова Рада, "М. Х. Јасмин" 1/10, Струмица; Златко Спировски, "Н. Н. Борче" 6; Марика Спировска "Н. Н. Борче" 6; Александра Трајковска "Ц. Димов" 13 А; Билјана Спировска "Н. Н. Борче" 6.

(222)

Илиоски Цветко, Б. Рев. 94/1; Изероски Имер, с. Пресил, Крушево; Арифоски Бекир, с. Пресил, Крушево; Блажески Петко, с. Светомитрани, Крушево; Велиоски Кенан, с. Алданци, Крушево; Велиоски Анија, с. Алданци, Крушево; Алиоски Ризамелег, с. Норово, Крушево; Цеват Ибраимоски, с. Аладинци, Крушево; Мемедоски Атице, с. Алданци, Крушево; Зекироски Бекије, с. Пресил, Крушево; Петкоски Трајче, Н. Карев, Крушево; Митреска Коца, с. П. Река, Крушево; Јаоски Алмир, с. Саждево, Крушево; Куретоски Стерјо, Н. Доага, Крушево; Бејтовик Фецо; Даница Сламкоска, с. Бучин, Крушево; Спасија Петкоска; с. Бучин, Крушево; Илиески Васо, с. Светомитрани, Крушево; Димко Димшоски, с. Бучин, Крушево; Семави Зекироски, с. Пресил, Крушево; Талески Маријан; М. Ефтим, Крушево, Јанкулоски Христо, Т. Бербер, Крушево; Јанкулоска Ангелина, Т. Бербер, Крушево; Тони Солески, с. Бучин, Крушево; Сајовиќ Емир; Бејтовик Харун; Емајновиќ Емина; Смајовиќ Хамдо; Исмаилоски Афија; Бејтовик Медо; Рушитоски Хурие; Бејтовик Фана; Мустафа Рифатоски, с. Саждево, Крушево; Бони Вурмеска, с. Бучин, Крушево; Бејтовик Хајруса; Џемиле Зекироска, с. Пресил, Крушево; Џемаил Мемедоски, с. Пресил, Крушево; Ризман Мемедоски, с. Пресил, Крушево; Богоески Живко, с. Светомитрани, Крушево; Благојче Димшоски, с. Бучин, Крушево; Фикрија Мемедоски, с. Пресил, Крушево; Љаиц Џемаил; Раиф Зекироски, с. Пресил, Крушево; Зекироски Мемедали, с. Пресил, Крушево; Стевче Димишкоски, с. Бучин, Крушево; Цавид Мемедоски, с. Пресил, Крушево; Музафер Салијоски, с. Пресил, Крушево; Пусоски Душко, с. Светомитрани, Крушево; Трајан Вурмески, с. Бучин, Крушево; Драган Мицески, с. Бучин, Крушево; Јане Мургоски, с. Бучин, Крушево; Селими Вафире, с. Врановце; Џафери Мукерам, с. Топлица; Џафери Мипати, с. Топлица; Џафери Зудије, с. Топлица; Мурати Абдулкадри, с. Врапчиште; Мурати Букурије, с. Врапчиште; Џафери Зулфиќар, с. Топлица; Спасевски Димитар, "Карпош" 1-1-10; Имероски Севдана; Авмедоски Сенат; Мемедоски Сеад; Рушитоска Адвие; Изероски Зудија, Јакреново; Рушитоски Неџат; Имероски Муамер; Рушитоски Абиљ; Рушитоски Муамер; Куртишевиќ Феризат, с. Г. Бањица, Гостивар; Куртишевиќ Џемал, с. Г. Бањица, Гостивар. (228)

Ибраим Муареми, Тисовица; Асибе Муарем, Спасовица; Дилавер Муарем, с. Тисовица; Спасовска Славица, Петта Краишка 15 а; Аврамовска Благоица, с. Радиовце; Небојша Стајевски, Мгленце; Лазаревиќ Борис, Ст. Нагоричане; Стојка Стајевска, Мгленце; Пепко Стајевски, Мгленце; Јовановиќ Јовица, Ст. Нагоричане; Радован Тасевски, Мгленце; Тасевски Радован, Мгленце; Денковска Софија, Стрновац; Милановска Татјана, Стрновац; Тасиќ Воја, Мгленце; Стаменковиќ Ранѓел, Мгленце; Стаменковска Круна, Мгленце; Петровски Душан, Мгленце; Тасевска Стојна, Мгленце; Мартиновски Предраг, Мгленце; Стајевски Небојша, Мгленце; Величковиќ Димитрија, Ст. Нагоричане; Ангеловски Милутин, Мгленце; Тасиќ Цвета, Ст. Нагоричане; Денковиќ Добривоје, Ст. Нагоричане; Радевски Коле, с. Стрновац; Трајковиќ Стојка, Ст. Нагоричане; Спасиќ Милица, Ст. Нагоричане; Илиќ Вера, Ст. Нагоричане; Кузмановска Станика, Ст. Нагоричане; Спасиќ Здравко, Ст. Нагоричане; Михајловиќ Цветко, Ст. Нагоричане; Илиќ Никола, Ст. Нагоричане; Бојковиќ Александар, Ст. Нагоричане; Илиевска Добринка, с. Стрновац; Милановски Александар, с. Стрновац; Сибиновска Трајанка, с. Стрновац; Стојмановиќ Тони, Ст. Нагоричане; Цветановиќ Трајко, Ст. Нагоричане; Митровиќ Станислава, с. Стрновац; Сибиновиќ Стојан, Ст. Нагоричане; Димковиќ Олга, Ст. Нагоричане; Стефановиќ Стоја, Ст. Нагоричане; Трајковски Атанас, с. Стрновац; Трајковска Марица, с. Стрновац; Шунгулоски Сергеј; Шингулоски Македсонка; Маријан Димитров; Бибан Менка; Самедин Фазлиоски, Охрид, ул. "Г. Делчев" 210; Доновска

Наташа, Охрид, ул. "Сатеска" Л-2/7; Чаковска Ирена, Охрид; Целадин Мето, Охрид; Арбен Жаку, Охрид; Рустем Рамис, Охрид; Анастас Кичеџ, Охрид; Цавид Мехмед, Охрид; Шачире Мехмед, Охрид; Лабоски Кире, Охрид; Дутурие Рустем, Охрид; Муфел Селман, Охрид; Ашим Мето, Охрид; Назим Мемети, Охрид; Марица Ническа, Охрид; Крсте Алексиски, Охрид; Невзат Ариф, Охрид; Бајрам Саранда, Охрид; Насер Далипоски, Охрид; Исмаил Мурати, Охрид; Дрита Далипоска, Охрид; Славчо Тодоровски, Охрид; Менка Алексиска, Охрид; Гордана Митреска, Охрид; Ариф Анита, Охрид; Оливера Алексиска, Охрид; Неврус Сејдиноски, Охрид; Ивгуш Сејдиноски, Охрид; Ремзије Бајрам, Охрид; Тодороска Олга, Охрид; Ариф Шерибан, Охрид; Бајрам Селим, Охрид; Руво Мето, Охрид; Љупчо Дескоски, Охрид; Билјана Алексиска, Охрид; Чаковски Васил, Охрид; Екрем Рустем, Охрид; Ерган Реџеп, Охрид; Лулзие Асан, Охрид; Зимијет Мурати, Охрид; Хајад Ариф, Охрид; Џемајл Далипоски, Охрид; Кадри Јустреф, Охрид; Урим Мурат, Охрид; Лулзие Асан, Охрид; Невзер Зулфи, Охрид; Ерол Мејдиноски, Охрид; Фиска Курто, Охрид; Верка Луман, Дебар; Арифоски Арслан; Арифоска Земрија; Кастриот Чанка; Лукаџ Зурија; Даути Фатиме, Алданци; Каралиџ Мурат; Планик Муслиџ, Борино; Синаноска Серифа; Билалоски Рамазан; Каралиџ Фатмир; Дунимагоски Веле; Ибраимоски Севдет; Синаноски Синан; Палик Исмет; Даути Ајсе, Алданци; Николоска Снежана; Бајрамоска Кадрие, Норо; Даути Минире, Алданци; Билалоска Кадриска; Даути Авни, Алданци; Назифоски Нусрет, Алданци; Андрееска Доста, Крушево; Назифоски Нафија, Алданци; Илиоски Христо, с. Мина 3, Крушево; Алиоски Џемаил, Јакрено; Ангелеска Даниела, Крушево; Милкова Павлина, Крушево; Реџепоски Кенан, Белусино; Исмаиловски Авмед, Алданци; Димитриоска Надежда, Крушево; Горевски Томе, Крстоар. (229)

Троковски Георги, ул. "Караџа" бр. 3/1-7; Манула Троковска, ул. "Караџа" бр. 3/1-7; Бранко Крстевски, с. Булачани; Нада Крстевска, с. Булачани; Весна Димковска, с. Булачани; Марјанчо Трајковски, с. Булачани; Благоја Стојановска, с. Црешево; Игор Трајковски, с. Булачани; Благоја Трајковски, с. Булачани; Радослав Неделковски, с. Булачани; Душко Неделковски, с. Булачани; Сузана Божиновска, с. Булачани; Марјан Блажевски, с. Булачани; Горан Божиновски, с. Булачани; Виолета Неделковска, с. Булачани; Гордана Станковска, с. Булачани; Љубе Младеновски, с. Булачани; Киро Михајловски, с. Булачани; Гона Михајловска, с. Булачани; Јолиза Николовска, с. Булачани; Владо Николовски, с. Булачани; Марјан Богдановски, с. Булачани; Миле Горѓиевски, с. Булачани, ул. "Лука Геров" бр. 46/5-17; Рада Горѓиевска, ул. "4-ти Јули" 31-9; Борис Стојановски, с. Црешево; Богдановски Јованче, с. Булачани; Ивановски Стојанче, с. Булачани; Стојковски Столе, с. Булачани; Ивановска Јаглика, с. Булачани; Ивановски Петар, с. Булачани; Стојановски Миле, с. Булачани; Ивановска Сузана, с. Булачани; Верка Стојановска, с. Црешево; Светлана Крстевска, с. Црешево; Анжелика Богдановска, с. Црешево; Пандура Стојковска, с. Булачани; Крстевски Воја, с. Црешево; Тасевски Коста, с. Булачани; Тасевска Бисерка, с. Булачани; Ивановска Санда, с. Булачани; Богдановска Анѓа, с. Булачани; Брковиќ Светлана, ул. "Тошо Караџа" бр. 17-3-5; Горан Брковиќ, ул. "Тошо Караџа" бр. 17/3-5; Виденов Саша, ул. "16-та Македонска Бригада" бр. 10/3/3; Стефановска Бојка, ул. "Ташко Караџа" бр. 7/1-1; Душан Тодевски, с. Црешево; Јорданка Тодевска, с. Црешево; Динева Весна, ул. Трифун Хаџијанев" бр. 5-1/8; Тоде Јордановски, с. Булачани; Драги Трајковски, с. Булачани; Божиновски Васе, с. Булачани; Михајловски Борче, с. Булачани; Станковски Душко, с. Булачани; Силвана Атанасовска, с. Црешево; Стевана Јовановска, с. Булачани; Злата Станковска, с. Булачани; Марина Кимовска, ул.

"К. Канински" бр. 19; Светле Атанасовска, с. Булачани; Јелица Маџар, ул. "Бригада" бр. 8/1-6; Томе Стојановски, с. Црешево; Боро Мечески, ул. "Ј. Лукровски" бр. 14/40; Николина Стојановиќ, с. Црешево; Младен Тодевски, с. Црешево; Влатко Стојановиќ, с. Црешево; Елица Џајковска, с. Црешево; Томе Џајковски, с. Црешево; Стоиле Ивановски, с. Булачани; Мара Неделковска, с. Булачани; Богдановски Сашо, с. Црешево.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/503

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: Прибирање на понуди за набавка на:

2.1. Телиња од сименталска или монтофонска раса.

3. Потребната количина и другите карактеристики дадени се во Прилогот бр. 1, кој може да се види и добие во Министерството за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје, соба 305, во работен ден од 10,00-13,00 часот.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

5. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавните набавки.

6. Можност за поделба на набавката по број на грла и раси.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот;

- единечна цена за кг/жива мера изразена во денари со пресметан ДДВ. ДДВ посебно да е пресметан и искажан во цената;

- начин и услови на плаќање;

- опис-раса и потекло;

- рок на испорака.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар на тоа:

- извод од регистрација на дејноста;

- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98);

- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот;

- документ дека не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност;

- техничко-технолошки можности за производство - испорака на бараните производи.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), на адреса: Министерство за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје, најдоцна до 20. 10. 2000 година или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, на денот на јавното отворање.

- Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 24. 10. 2000 година со почеток во 10,00 часот, во про-

сториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да ѝ предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

V. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ДОБАВУВАЧ

- цена	40%;
- квалитет	20%;
- начин и услови на плаќање	20%;
- рок на испорака	10%;
- техничко технолошки можности за производство и испорака	10%.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/282-009.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерство за финансии објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/00 ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ И УПРАВАТА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ

1. НАБАВУВАЧ

Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ

-Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за продажба на моторни возила, односно, за трговија на големо и на мало со нови и користени возила.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Набавка на 17 (седумнаесет) патнички моторни возила за потребите на Министерството за финансии и Управата за имотно-правни работи со следниве карактеристики:

- бензиски мотор со зафатнина од 1400 cm³;
- од 50 до 60 KS;
- 4 или 5 врати;

Количина.....17 возила.

Предметот на набавката е неделив.

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- детален опис на понудените патнички моторни возила (назив на производителот, земја на производство, модел, тип, технички карактеристики, година на производство, сила, работна зафатнина, перспекти и др.);

- безбедносни карактеристики на понудените патнички моторни возила (AIRBAG, ABS и сл.);

- поединечна цена (од возило) и вкупна цена со посебно искажан данок на промет на производи - ДДВ, царински и др. давачки, фиксна (непроменлива се до конечното исполнување на договорот) и искажана во денари;

- рок на испорака (искажан во календарски денови, сметан од денот на склучување на договорот, односно, од уплата на авансот);

- начин и рок на плаќање (авансно, при што согласно со член 59 став 3 од Законот за јавните набавки авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот и /или одложено);

- времетраење на гарантниот период (за понудените возила);

- овластен сервис, односно, сервисна мрежа;

- упатство со технички карактеристики преведено на македонски јазик;

Понудата и придружната документација треба да биде доставена на македонски јазик.

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомпетентни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Придружната документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата

- извод од судска регистрација на дејноста;

- документ за бонитет на понудувачот издадена од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- документ за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 став 3 од Законот за јавните набавки;

- доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд);

- доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци);

- банкарска гаранција за извршување на понудата - оригинален документ, во висина од 5% од вкупниот износ на понудата;

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

5.2. Документи со кои понудувачот, согласно со член 23 став 1 од Законот за јавните набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака "документација";

- список на вклучени технички лица во сервисите (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за сервисирање и одржување на понудените патнички моторни возила (дипломи, сертификати и сл.);

Горенаведените списоци треба да бидат заверени и потпишани од одговорното лице.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Цена	20 поени;
- Квалитет	25 поени;
- Рок на испорака	10 поени;
- Начин и рок на плаќање	10 поени;
- Безбедносни карактеристики	10 поени;
- Сервисна мрежа	10 поени;
- Времетраење на гарантен период	15 поени;

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите треба да се достават најдоцна до 23/10/2000 година до 12 часот во архивата на Министерството за финансии, а по истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта и истите треба да пристигнат најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите, на адреса улица "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерство за финансии на РМ (најдоцна до 15:00 часот секој работен ден).

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 23.10.2000 година во 12:00 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје), II кат - сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во АД Македонски Телекомуникации објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 132/00 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА АДАПТАЦИЈА И ЕНТЕРИЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ДЕМО ЦЕНТАР, МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА, ПРЕТПЛАТНИЧКИ ОДНОСИ, ОДНОСИ СО КОРИСНИЦИ И ТТ САЛА ВО ПРТЦ БИТОЛА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: АД за телекомуникации Македонски Телекомуникации Скопје, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Адаптација и ентериерно уредување на Демо центар, мобилна телефонија, претплатнички односи, однос со корисници и ТТ сала во ПРТЦ Битола.

1.3. Вид и количина: Градежно занаетчиски работи, електрика, машинство и опрема по проектно решение и предмер кој може да се подигне во канцеларијата бр. 32 на Самостојната градежна служба на набавувачот, на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3 (во зградата на Агромеханика), секој работен ден за времетраењето на повикот од 10 до 13 часот.

Износот на надоместокот кој треба да се плати при подигањето на тендер документацијата е неповратен износ од 1600 денари, на жиро сметка 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка - Скопје.

1.4. Постапката по овој јавен повик ќе се спроведе во согласност со Законот за јавните набавки.

1.5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена	60%;
- квалитет	10%;
- бонитет	10%;
- начин на плаќање	5%;
- рок на изведба	3%;
- референтна листа	4%;
- кадровска опременост	4%;
- техничка опременост	4%;

1.6. Рок на поднесување на понудите 20.10.2000 година до 10 часот.

1.7. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќањето на понудата.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи единечни цени за сите позиции и вкупна цена изразена во денари.

2.2. Цената треба да биде конечна, франко вградено на објект, со вкалкулирани сите даночни и царински обврски.

2.3. Исплатата на договорените работи ќе се врши sukcesивно по доставени ситуации, без аванс.

2.4. Рок за изведување е по динамика на набавувачот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудата треба да биде изработена и доставена на подигнатата тендерска документација.

Понудите треба да се достават во архивата на дирекцијата на АД Македонски Телекомуникации - Скопје, ул. "Орце Николов" бб.

3.2. Понудувачите покрај понудата задолжително треба да ја достават и следната придружна документација:

- документ за бонитет, од носителот на платниот промет, чија содржина на документот ја пропишува министерот за финансии со правилник. Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач треба да достави сертификат - извештај за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение, односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција, согласно член 22 од Законот за јавните набавки;

- доказ од судот дека понудувачот не е во стечај или е во процес на ликвидација согласно член 24 точка а;

- извод односно потврда од судот дека на понудувачот со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност согласно член 24 точка б.

Напомена: Сите документи да бидат оригинали или копии заверени од нотар.

3.3. Понудите треба да се достават во затворен коверт, кој содржи два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката "документација".

3.4. На предната страна од ковертот, на горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај", како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

4. РОКОВИ

4.1. Отворениот повик трае до 20.10.2000 година.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 20.10.2000 година во 10:00 часот во дирекцијата на АД за Телекомуникации Македонски Телекомуникации во салата на 4-ти кат.

4.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и не ги содржат бараните податоци, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет, нема да се разгледуваат.

4.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат со Самостојната градежна служба на тел. 141 415 и 141 177.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-163/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛЕСЕН МАЗУТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-163/2000 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавки на:

лесен мазут.....12.500.000 кгр.

1.3. Мазутот треба да биде со следниве карактеристики:

- Долна топлотна моќ.....мин. 40 MJ/kg;
- Присуство на сулфур-класа.....1;
- Вода.....01-06%;
- Пепел.....0,1%;
- Вискозност при 80 °C.....4,43 Е;
- Температура на палење.....80-120 °C;
- Релативна густина на 15 °C.....0,95 T/m³;

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ И РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВКАТА

2.1. Распределба на набавката по подружници:

Подружница	Мазут во кгр
РЕК "Битола"	8.500.000 кгр
РЕК "Осломеј"	1.500.000 кгр
"Енергетика"	2.500.000 кгр
Вкупно	12.500.000 кгр

2.2. Рокот за испорака на предметната набавка е до исполнување по диспозиција на набавувачот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да ја содржи единечната и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки, ако набавката е од странство).

3.3. Понудата да се однесува на паритет ДДП-краен корисник-Подружница, според распоредот даден во точка 2 од овој повик, во денари, со сите давачки.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот и начинот на плаќање.

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи во согласност со член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавните набавки:

4.4.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години (референтна листа).

4.4.2. Понудувачот треба да достави технички карактеристики (сертификат) за производот што го нуди, со кој го потврдува квалитетот и стандардот на производот.

4.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничка опременост:

- специјализирани превозни средства за ваков вид производи;

- специјален складишен простор за држење поголеми количини од овие производи, а со цел континуирано и навремено снабдување на нарачателот.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

4.6. Целокупната документација треба да биде оригинал или заверени копии верни на оригиналот.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки)

5.1. Цена 70 поени;

5.2. Начин и рок на плаќање 30 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 23. 10. 2000 година во 11,00 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за со станаци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 10, член 14 и член 15 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијат" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 40/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 40/2000 е ЈП "Македонијат" со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: набавка на абразивен материјал (ризла) фракција 4-8 мм за одржување на патишта во зимски услови за сезона 2000/2001 година.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 15 и член 16 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

1.4. Спецификацијата со количините на ризла која треба да се набави по пунктови и други карактеристики на материјалот кој е предмет на оваа набавка, може да се добие во дирекцијата на ЈП "Македонијат" - Скопје, секој работен ден од 7.00 до 15.00 часот.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката или одделен дел од набавката).

2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и вкупна цена на понудата.

Понудата треба да биде изразена во единечна мерка м² на утоварен материјал во товарно средство на понудувачот.

Единечната цена на материјалот треба да биде дадена за материјал франко натоварен од страна на понудувачот, во возило на понудувачот.

Во вкупната единечна цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од производство до натовар на материјалот во возило на ЈП "Македонијат" - Скопје.

2.3. Начин на плаќање.

2.4. Рок и начин на испорака.

2.5. Рок и важност на понудата.

2.6. Атест за квалитетот на материјалот.

2.7. Други комерцијални услови.

Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост (за сите делови од набавката) или само за одделните делови од набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

3.1. Извод од судска регистрација на дејност.

3.2. Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платен промет согласно Правилникот за содржина на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и бр. 55/98).

3.3. Доказ дека не е во стечј или во процес на ликвидација (извод од судска евиденција).

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење дејност (извод од судска евиденција).

3.5. Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество во отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки (непосредно пред отпочнување со отворениот повик).

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ КОИ ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ТРЕБА ДА ГИ ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

4.1. Список на главни испораки на стоки во последните 3 години со количините на испорачаната опрема и примачите.

4.2. Доказ за техничка способност.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

- Квалитет	30 поени
- Оддалеченост на произведениот материјал до пунктовете на ЈП "Македонијат" - Скопје	30 поени
- Начин на плаќање	20 поени
- Цена	20 поени

ЈП "Македонијат" - Скопје како набавувач има право во рамките на набавката на абразивен материјал - ризла за одржување на патишта во зимски услови да избере еден најповолен понудувач за предметот на набавка во целост или да избере за секој дел од набавката различен, односно посебен најповолен понудувач.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Рок за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на отворениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

6.1. Понудите кои ќе пристигнат по рокот на доставување ќе се сметаат како неблаговремени и нема да бидат разгледувани.

6.2. Понудите треба да бидат доставени на начин пропишани со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.3. Понудувачите, согласно со член 54 став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги доставуваат во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

6.4. Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

6.5. Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта на адреса "Даме Груев" бр. 14, да се предадат во архивата на Ј.П. "Македонијат" - Скопје (најдоцна до 15.00 часот секој работен ден) или понудите да ги предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 20.10.2000 година (петок), во 12 часот во просториите на Ј.П. "Македонијат" - Скопје (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје) 6 кат, сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ООЗТ Центар за продолжено лекување и рехабилитација "Катлановска Бања" во состав на ЗРО Градска општа болница "Моша Пијаде" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на набавката е: ООЗТ Центар за продолжено лекување и рехабилитација "Катлановска Бања" во состав на ЗРО Градска општа болница "Моша Пијаде" - Скопје, со седиште во Катлановска Бања.

1.2. Предмет на набавката е: Изградба на локален водовод во н. м. Градманци за подобрување на водоснабдувањето на Центарот за продолжено лекување и рехабилитација "Катлановска Бања" - Скопје.

1.3. Вид на работи: градежни, градежно-земјани, инсталатерски и градежно-занаетчиски работи.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност во согласност со набавката.

1.5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавните набавки со отворен повик.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација-предмер, пресметка може да се подигне во Центарот за продолжено лекување и рехабилитација "Катлановска Бања" - Скопје, кај раководителот на техничка служба, секој работен ден од 8,00 до 13,00 часот во времето на траењето на јавниот повик.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендерската документација е неповратен износ од 2.500,00 денари, на жиро сметка 40100-763-29247, даночен број 4030978274073, депонент на Комерцијална банка АД Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендерската документација ќе имаат право да поднесат понуди.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Назив, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Цени за секоја позиција по спецификација, единечни и вкупна цена и да биде вкalkулиран ДДВ, изразена во денари.

3.3. Начин на плаќање.

3.4. Рок на изведување на работите.

3.5. Гарантен рок на изведените работи.

3.6. Рок на важност на понудата.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со правилник, во согласност со член 22 од Законот за јавните набавки.

- доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од судот, во согласност со член 24 од Законот за јавните набавки.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или во копија заверена од страна на нотар.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорното лице.

5.2. Понудата треба да се достави согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

5.3. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Центарот за продолжено лекување и рехабилитација "Катлановска Бања" - Скопје, или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена,
- квалитет,
- рок на изведба,
- начин на плаќање.

7. РОКОВИ

7.1. Рок за доставување на понудите е 15 дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на отворениот повик во последното средство за јавно информирање.

8. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

8.1. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши во просториите на Центарот за продолжено лекување и рехабилитација "Катлановска Бања" - Скопје, со почеток во 9,00 часот, петнаесеттиот ден, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на отворениот повик.

Во случај петнаесеттиот ден да паѓа во деновите сабота и недела, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Претставниците на понудувачите на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивното учество на јавното отворање.

9. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

9.1. Понудите кои не се предадени во утврдениот рок, како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација нема да се разгледуваат.

9.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

9.3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон: 091-721-010 или 091-721-040.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и 16 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ООЗТ Центар за продолжено лекување и рехабилитација "Катлановска Бања" во состав на ЗРО Градска општа болница "Моша Пијаде" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 6/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на набавката е: ООЗТ Центар за продолжено лекување и рехабилитација "Катлановска Бања" во состав на ЗРО Градска општа болница "Моша Пијаде" - Скопје, со седиште во Катлановска Бања.

1.2. Предмет на набавката е: изградба на инфраструктура на хидро дел - фекална канализација и електро дел за објектот Центарот за продолжено лекување и рехабилитација "Катлановска Бања" - Скопје.

1.3. Вид на работи: градежни, градежно-земјани, инсталатерски и градежно-занаетчиски работи.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност во согласност со набавката.

1.5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавните набавки со отворен повик.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација-предмер, пресметка може да се подигне во Центарот за продолжено лекување и рехабилитација "Катлановска Бања" - Скопје, кај раководителот на техничка служба, секој работен ден од 8,00 до 13,00 часот во времето на траењето на јавниот повик.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендерската документација е неповратен износ од 2.500,00 денари, на жиро сметка 40100-763-29247, даночен број 4030978274073, депонент на Комерцијална банка АД Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендерската документација ќе имаат право да поднесат понуди.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Назив, адреса и седиште на понудувачот.
- 3.2. Цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена и да биде вкалкулиран ДДВ, изразена во денари.
- 3.3. Начин на плаќање.
- 3.4. Рок на изведување на работите.
- 3.5. Гарантен рок на изведените работи.
- 3.6. Рок на важност на понудата.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:
 - документ за бонитет чија содржина е пропишана од министерот за финансии со правилник, во согласност со член 22 од Законот за јавните набавки.
 - доказ за техничка способност на понудувачот, во согласност со член 23 од Законот за јавните набавки, како гаранција за квалитетно работење,
 - референци список на извршени работи (објекти) за последни три години,
 - техничка опременост - опис на техничките постројки и машини со кои располага,
 - кадровска структура,
 - доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издаден од судот во согласност со член 24 од Законот за јавните набавки.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 5.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорното лице.
- 5.2. Понудата треба да се достави согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.
- 5.3. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Центарот за продолжено лекување и рехабилитација "Катлановска Бања" - Скопје, или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена,
- квалитет,
- рок на изведба,
- начин на плаќање,
- референтна листа и
- кадровска и техничка опременост.

7. РОКОВИ

- 7.1. Рок за доставување на понудите е 15 дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на отворениот повик во последното средство за јавно информирање.

8. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 8.1. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши во просториите на Центарот за продолжено лекување и рехабилитација "Катлановска Бања" - Скопје, со почеток во 12,00 часот, петнаесеттиот ден, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на отворениот повик.

Во случај петнаесеттиот ден да паѓа во деновите сабота и недела, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Претставниците на понудувачите на Комисијата за јавни набавки треба да ја предадат писмено овластување од понудувачот за нивното учество на јавното отворање.

9. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 9.1. Понудите кои не се предадени во утврдениот рок, како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација нема да се разгледуваат.

- 9.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

- 9.3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон: 091-721-010 или 091-721-040.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 став 1 и член 17 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и Одлуката за јавната набавка, Комисијата за јавни набавки на општина "Зелениково", објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/9/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА, ХИДРО-ГРАДЕЖНИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВТО, ЗА ИЗВЕДБА НА УЛИЧНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО СЕЛО "СТАНИЦА ЗЕЛЕНИКОВО" - ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО

1. НАБАВУВАЧ

Општина Зелениково - "Станица Зелениково".

2. ПОНУДУВАЧИ

Право на учество на отворениот повик имаат сите заинтересирани домашни правни и физички лица.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Набавка, транспорт и монтажа на канализациони поливинилхлоридни ПВЦ цевки и градежно-инсталатерски работи како што се изведба на ревизиони каскадни канализациони шахти за изведба на улична фекална канализација во село "Станица Зелениково".

4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Деталната тендерска документација може да се подигне во просториите на набавувачот Општина Зелениково, со уплата од 1.500 денари на жиро сметка број 40100-637-2367 со даночен број 403099626742 депонент на Народна банка на Македонија секој работен ден од 8 до 15 часот.

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

- Име, адреса и седиште на понудувачот;
- Технички квалитет, функционални карактеристики и сл.;

- Цена, крајна (со засметан данок на додадена вредност на производи и услуги, царински и други давачки), фиксна (непроменлива до конечното исполнување на договорот) и искажана во американски долари УСД;

- Профактури или понуди од производителите на понудената опрема со комплетен опис на опремата, потекло на опремата спрема бараните технички карактеристики, крајна цена, рок на испорака, важност на профактурата /понудата / итн.;

- Рок на изведување на работите;
- Времетраење на гарантен период;
- Податоци за постгарантен период.

Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци, "Дел Б" од тендерската документација со пополнети:

1. Предмет на опремата, материјалот и работната рака, со внесени единечни и вкупни цени за сите наведени позиции, и збирна рекапитулација потпишана од страна на овластено лице на понудувачот и печат.

2. Дополнителни информации, вклучително: предлог План за реализација на проектот и план на плаќања (Табела I), и листа на подизведувачи на понудувачот (Табела II).

3. Формулар за понуда.

Понудите во кои изнесените податоци не се искажани на конкретен начин ќе се сметаат за некомпетентни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка на набавка односно, нема да бидат оценети (свалуирани).

Комплетната содржина на понудата, техничките спецификации и количините се дефинирани со тендерската документација.

Тендерската документација (Дел Б) е составен дел на понудата.

6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА

- Документ за финансиска способност на понудувачот (документ за бонитет на понудувачот издаден од институцијата за платен промет согласно член 22 од Законот за јавните набавки и согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- Извод од регистрација на дејности за предметот на набавката на овој отворен повик;

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд);

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци);

- Доказ за техничка способност на понудувачот согласно член 23 од Законот за јавните набавки и тоа:

1. список на главни испораки и извршени услуги од сличен вид во последните пет години со износите, датумите и примачите.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од регистрација на дејностите кој може да се достави како копија.

7. КРИТЕРИУМИ КОИ КЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ, А КОИ СЕ РАНГИРАНИ И КВАНТИФИЦИРАНИ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН

(1) цена на предметот на набавката/изведувањето на работите/услугите:	60 бодови;
(2) рок на испорака и извршување на работите/услугите:	20 бодови;
(3) технички квалитет, функционални карактеристики	20 бодови.

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

8.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во просториите на Општина Зелениково, "Станица Зелениково", на ден 24 октомври 2000 година во 11 часот.

Претставниците на понудувачите, согласно со член 29 став 2 од Законот за јавните набавки, треба на Комисијата за јавни набавки да ја предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

8.2. Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик, во последното средство за јавно информирање.

8.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

8.4. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен, потпишан од страна на овластено лице на понудувачот. Документите кои се составен дел на тендерската документација, а треба да се приложат во доставената понуда (Дел Б), се пополнуваат со мастило.

8.5. Понудите кои не се доставени во предвидениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на овој отворен повик и тендерската документација нема да бидат оценувани.

8.6. Понудата и другата документација се испраќа во затворен коверт кој содржи уште два затворени и запечатени коверти. Комплетната понуда треба да биде без пречртани, подвлечени или избришани зборови, а во краен случај, одредените корекции треба да бидат парафирани од овластеното лице.

На надворешниот коверт во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" број на јавниот повик, а во сре-

дината фирма и седиште на набавувачот. На надворешниот коверт не треба да стои никаква друга ознака врз основа на која би можело да се идентификува понудувачот.

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиската документација пополнета и носи ознака "пону-да", а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака "документација". На двата внатрешни коверти треба да стои фирма (име) и седиште (адреса) на испраќачот - понудувачот.

8.7. Понудите, согласно со член 52 од Законот за јавните набавки можат да се достават преку пошта или со предавање во архивата на набавувачот, но најдоцна до предвидениот рок за предавање на понудите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13, 14 и 16 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Оп. Осломеј објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА С. СТРЕЛЦИ - ГАРАНИ ОПШТИНА ОСЛОМЕЈ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: Оп. Осломеј.

2. Предмет на набавката:

Предмет на набавката е прибирање на понуди за градежно земјани, бетонски и монтажни работи за изградба на објекти за водоснабдување на с. Стрелци - Гарани - Оп. Осломеј.

3. Повикот е јавен отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за вршење на ваков вид дејност. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавните набавки за отворен повик.

II. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА

1. Изведбата на објектите за водоснабдување на с. Стрелци - Гарани, Оп. Осломеј, ќе се направи во две фази и тоа:

Прва фаза: Доводен цевковод од приклучна шахта до резервоар и резервоар.

Втора фаза: Секундарна мрежа од резервоарот низ населените места. Двете фази ќе се извршат според проектната и техничката документација.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, изведувачот на работите и евентуалните подизведувачи.

2. Понудата треба да го опфати целиот обем на набавката.

3. Понудата треба да ги содржи сите единични и вкупни цени, а во се спред описот на позициите дадени со предмерот на работите.

4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

5. Понудата треба да содржи рок за извршување на работите.

6. Понудата треба да има рок на важност на понудата.

7. Понудата треба да содржи и гарантен рок за извршените работи.

IV. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОН ПОНУДАТА

1. Понудувачот кон понудата треба задолжително да приложи и придружна документација согласно член 22 и 23 од Законот за јавните набавки:

- доказ за бонитет во оригинал или заверена фотокопија;

- доказ за техничка и кадровска способност и опременост;

- референтна листа за досегашни изградени објекти од ваков вид.

2. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 од Законот за јавните набавки, во оригинал.

V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Оп. Осломеј секој работен ден од 07 - 14 часот.

2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигањето на тендерската документација изнесува 3.500,00 денари и истиот е неповратен.

Уплатите се вршат на жиро-сметка бр. 40320-661-320 во корист на Фондот за уредување и употреба на градежно земјиште на Оп. Осломеј, ЕДБ 4012997107198 депонент Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 3/2000.

3. Само понудувачите кои ја платиле тендерската документација имаат право да поднесат понуди.

VI. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Цена на набавката | 60 бода; |
| 2. Техничка способност | 20 бода; |
| 3. Рок за извршување на работите | 10 бода; |
| 4. Начин и услови на плаќање | 10 бода. |

VII. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Понудата се доставува во оригинален примерок, потпишан од страна на одговорно лице на понудувачот.

4. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

5. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на адреса Општина Осломеј - Осломеј.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 22.10.2000 година, во 11,00 часот во просториите на Основно училиште "Милто Гура", с. Стрелци, Оп. Осломеј.

2. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик и Законот за јавните набавки нема да бидат разгледани.

3. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 095/258243.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за акцизи ("Службен весник на РМ" бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96 и 25/2000), директорот на производно трговското претпријатие "Европрогрес" ЦО извоз-увоз - Скопје на 29.09.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ

1. Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 парчиња се утврдува како следува:

Вид на цигари	Малопродажна цена
- George karelias & Sons	95,00 денари
- Karelia slims	85,00 денари
- Karelia lights	75,00 денари.

2. Оваа одлука ќе се применува од 10.10.2000 година.

Овластено лице,
Јасминка Стојковска, с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за акцизи ("Службен весник на РМ" бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96 и 25/2000), директорот на производно трговското претпријатие "Европрогрес" ЦО извоз-увоз - Скопје на 29.09.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ

1. Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 парчиња се утврдува како следува:

Вид на цигари	Малопродажна цена	Нето тежина по паклици
---------------	-------------------	------------------------

- Karelia slims	85,00 денари	14,00гр.
-----------------	--------------	----------

2. Оваа одлука ќе се применува од 10.10.2000 година.

Овластено лице,
Јасминка Стојковска, с.р.

ОБЈАВА

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2000 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јули - септември 2000 година во однос на просечните цени на мало во првото полугодие на 2000 година изнесува 2,9%.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
2783. Одлука за давање согласност на Одлука-та за преобразба на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје во Акционерско друштво во државна сопственост.....	4867
36. Електростопанство на Македонија Одлука за преобразба на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија "Електростопанство на Македонија" - Скопје во Акционерско друштво во државна сопственост.....	4867
37. Одлука за определување на цената на технолошка пареа во Подружница "Енергетика" - Скопје.....	4868
38. Ценовник за изменување и дополнување на Ценовникот за испорака на топлинска енергија.....	4868
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец септември 2000 година.....	4930

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лењохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.